



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 605-3-291-2

Среда, 29 јануари 1969

БЕЛГРАД

БРОЈ 4

ГОД. XXV

Овој број е 2,40 динари. — Претплата за 1969 година изнесува 60 — дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Поштенски фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

23.

Врз основа на членот 9 став 2 од Законот за надоместоците на личните доходи и трошоците на сојузните пратеници и функционери („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66), Административната комисија на Сојузната скупштина, на седницата од 19 декември 1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ ЗА КОЈ СЕ ЗГОЛЕМУВААТ ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОЈУЗНИОТ СОБОР И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ

1. Личните доходи односно надоместоците на личните доходи (во понатамошниот текст: примањата) на членовите на Сојузниот собор на Сојузната скупштина и на функционерите определени со Законот за надоместоците на личните доходи и трошоците на сојузните пратеници и функционери, што ги избира или именува Сојузната скупштина, како и на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата, а кои според Законот за работата и правата на сојузните пратеници и функционери на кои им престанала функцијата продолжуваат со работа во Сојузната скупштина (во понатамошниот текст: пратениците и функционерите), се зголемуваат, и тоа:

а) за 12% — на пратениците и функционерите чии примања изнесуваат до 3.000 динари;

б) за 8% — на пратениците и функционерите чии примања изнесуваат повеќе од 3.000 а не повеќе од 4.000 динари;

в) за 6% — пратениците и функционерите чии примања изнесуваат повеќе од 4.000 динари.

2. Примањата пресметани со примена на процентот од точката 1 на оваа одлука се заокружуваат на тој начин што износите под 5 динари да се земаат како 5 динари, а износите над 5 динари — како 10 динари.

3. На пратеникот односно на функционерот кој пред применувањето на оваа одлука имал поголем износ на примања од друг пратеник односно функционер кој според оваа одлука се здобива со поголем износ на примања од износот на примањата со кој според таа одлука се здобива тој — се зголемува за износот на примањата до износот со кој се здобива овој друг пратеник.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1969 година.

01/6 бр. 5120/1

25 декември 1968 година
Белград

Административна комисија на Сојузната скупштина

Претседател
на Комисијата,
Радован Папиќ, с. р.

24.

Врз основа на членот 23 став 1 и членот 32 став 5 од Законот за одликувањата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ОДЛИКУВАНИ СО ОРДЕНОТ НА НАРОДЕН ХЕРОЈ, СО ОРДЕНОТ КАРАГОРЂЕВА СВЕЗДА СО МЕЧЕВИ, СО ОРДЕНОТ БЕЛ ОРЕЛ СО МЕЧЕВИ И СО ЗЛАТНАТА МЕДАЛЈА НА ОБИЛИК

Член 1

Во Уредбата за остварување на правата на лицата одликувани со Орденот на народен херој, со орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орденот Бел орел со мечеви и со Златната медалја на Обилик („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65) во членот 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„На лице одликувано со Орден на народен херој со живеалиште во странство, покрај паричното примање од точката 4 на ставот 1 од овој член, му припаѓа и постојан додаток во износ од 1.200 динари годишно.“

Член 2

Во членот 4 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„На членовите на семејството од ставот 1 на овој член со живеалиште во странство, покрај паричното примање во износ од 120 динари годишно, им припаѓа и постојан додаток во износ од 400 динари годишно.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 10

16 јануари 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

25.

Врз основа на членот 40 став 1 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), во врска со членот 93 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА ПРОТОКОЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. За вршење работи на протоколот за потребите на Сојузниот извршен совет постои посебна стручна

служба: Протокол на Сојузниот извршен совет (во понатамошниот текст: Протоколот).

2. Протоколот ги врши за потребите на Сојузниот извршен совет сите стручни работи во областа на протоколот, а особено работите во врска со:

1) доаѓање и престој на претставници на странски држави и меѓународни организации и странски лица, кои престојуваат во Југославија по покана на Сојузниот извршен совет или неговите членови;

2) службено одење на членовите на Сојузниот извршен совет во странство, како и со службени посети на членовите на Советот во земјата;

3) претставување на Сојузниот извршен совет и на неговите членови на јавни приредби и други свечености;

4) прием во Сојузниот извршен совет на претставници на републиките и други општествено-политички заедници, како и претставници на општествено-политичките и други организации.

Протоколот ги врши работите од ставот 1 на оваа точка и за потребите на сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации, освен за Државниот секретаријат за надворешни работи.

3) Протоколот соработува со соодветните служби на другите сојузни органи, а по заклучок на Сојузниот извршен совет врши и определени работи за потребите на тие органи.

4. Работата на Протоколот ја раководи шеф на Протоколот, кого го назначува и го разрешува од должноста Сојузниот извршен совет.

Шефот на Протоколот се назначува на време од четири години и може, по истекот на тој рок, да биде повторно назначен на таа должност.

5. Во поглед на засновањето и престанокот на работниот однос на работниците во Протоколот, шефот на Протоколот има права и должности на старешина на сојузен орган на управата.

6. За работата на Протоколот и за извршувањето на задачите и работите од неговиот делокруг, шефот на Протоколот одговара пред Сојузниот извршен совет.

Во вршењето на задачите и работите на Протоколот шефот на Протоколот постапува според заклучоците на Сојузниот извршен совет и според упатствата што во границите на своите овластувања му ги дава секретарот на Советот.

7. Работниците во Протоколот сочинуваат посебна работна заедница.

8. Средствата за работата на Протоколот се обезбедуваат во сојузниот буџет во рамките на средствата за работата на Сојузниот извршен совет.

Наредбодател за извршување на претсметката е шефот на Протоколот.

9. Внатрешната организација и систематизација на работните места во Протоколот ги утврдуваат заеднички шефот на Протоколот и работната заедница, со согласност од Сојузниот извршен совет.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 14
22 јануари 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шинџаџ, с. р.

26.

Врз основа на членот 27 став 2, членот 19 став 1 и членот 20 став 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67 и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА КООПЕРАЦИЈА КОЈА СЕ СМЕТА ДОЛГОРОЧНА

1. Како долгорочна производствена кооперација во смисла на членот 27 став 1 од Законот за девизното работење се смета соработката во производството и во меѓусебните испораки на делови, склопови, потсклопови и полупроизводи, што служат за довршување на производите од една технолошка групација на истородно производство, ако таа соработка се врши врз основа на договор склучен помеѓу домашна производствена организација и странско правно или физичко лице и трае најмалку три години.

Една технолошка групација на истородно производство опфаќа производство на производи што имаат наполно определена специфична намена и кои се произведуваат на иста или слична опрема.

2. Како долгорочна производствена кооперација се смета и соработката помеѓу домашна производствена организација и странско правно или физичко лице во производството и меѓусебните испораки на составни елементи заради вградување во индустриски енергетски и други постројки и објекти и во сигурносни, преносни и сообраќајни системи:

1) ако тие елементи се од една технолошка групација односно ако тие се вградуваат во една техничко-технолошка саокружена целина;

2) ако тие елементи се произведуваат сервиски;

3) ако е предвидено соработката да трае најмалку три години;

4) ако тие елементи се од производствена програма на домашен кооперант.

Како елементи, во смисла на ставот 1 од оваа точка, се подразбират делови, склопови и потсклопови, како и машини и уреди што се составни делови на постројки.

3. Како долгорочна производствена кооперација се смета и соработката со странско правно или физичко лице во производството и меѓусебните испораки која се состои во тоа домашната производствена организација увезените делови, склопови, потсклопови и полупроизводи според договор за долгорочна производствена соработка да го плаќа со извоз на готови производи од истата технолошка групација на истородно производство на која ѝ припаѓаат увезените делови, склопови, потсклопови и полупроизводи.

4. Кооперацијата во производството и меѓусебните испораки од точ. 1, 2 и 3 на оваа одлука може да се врши ако меѓусебните испораки се остваруваат во производството што е на приближно ист степен на преработка.

5. Како долгорочна производствена кооперација во смисла на членот 27 став 1 од Законот за девизното работење се смета и соработката на домашна производствена организација со странско правно или физичко лице во производството и меѓусебните испораки на готови производи:

1) ако тие производи се од една технолошка групација на истородно производство;

2) ако тие производи се произведени врз основа на договор за поделба на програмата на производството (специјализација), заради дополнување на асортиманот на тие производи;

3) ако соработката трае најмалку три години;

4) ако со договорот е предвидено дека увезените производи во рок од три месеци од денот на

увозот ќе се извезат во некоја од земјите со кои Југославија има ист начин на плаќање како со земјата од која е производот увезен, или во земја во која се вршат плаќања во девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања.

Ако во договорот за производствената соработка на домашна производствена организација со странско правно или физичко лице не е предвидено дека увезените готови производи ќе се извезат најдоцна во рок од 3 месеци од денот на увозот, таквите производи можат да се увезуваат и плаќаат само во согласност со режимот на увозот предвиден со соодветните прописи за тој вид производ.

6. Домашната производствена организација од точ. 1 до 5 на оваа одлука може, согласно со важечките прописи работите на долгорочната производствена кооперација со странскиот партнер да ги врши сама или во соработка со други домашни работни организации.

7. Домашната производствена организација од точ. 1 до 5 на оваа одлука може да располага со девизи во смисла на членот 27 став 1 од Законот за девизното работење по истекот на 30 дена од денот на поднесувањето на договорот за производствена кооперација до надлежната деловна единица на Народната банка на Југославија за девизна документарна контрола. Договорот ѝ се поднесува на деловната единица на Народната банка на Југославија во два примерока, од кои еден примерок единицата му доставува на Сојузниот секретаријат за стопанство во рок од 5 дена од денот на приемот на договорот.

Кон договорот за производствената кооперација домашната производствена организација е должна да ѝ поднесе на надлежната деловна единица на Народната банка на Југославија за девизна документарна контрола документација со која се докажува дека се исполнети условите предвидени во точ. 1 до 5 на оваа одлука.

Кон договорот за производствената кооперација којшто се однесува на соработката во производството и меѓусебните испораки на елементи што служат за комплетирање на уреди, опрема или транспортни средства, домашната производствена организација е должна да поднесе и доказ (извод од записникот на работничкиот совет и сл.) за тоа дека оваа соработка се заснова врз постојна сопствена долгорочна производствена програма односно врз долгорочна производствена програма на својата групација.

Во рокот од ставот 1 на оваа точка можат на поднесениот договор да му стават забелешки деловната единица на Народната банка на Југославија за девизната документарна контрола и Сојузниот секретаријат за стопанство, ако најдат дека договорот не е во согласност со одредбите на оваа одлука или ако најдат дека меѓусебните испораки на делови, склопови, потсклопови и полупроизводи не се на приближно еднаков степен на преработка. Ако се ставени забелешки, домашниот содоговарач не може според тој договор да располага со девизи во смисла на членот 27 став 1 од Законот за девизното работење додека не поднесе потврда од давателот на забелешките дека постапил според дадените забелешки и дека го усогласил договорот со одредбите на оваа одлука.

8. Според договорите за долгорочна производствена кооперација плаќањата односно наплатите домашната производствена организација — кооперант може да ги врши преку посебна девизна сметка, со право на пребивање на долговите и побарувањата. Височината на износот до кој домашниот кооперант може да должи односно да побарува на посебната девизна сметка, спогодбено ја утврдуваат тој кооперант и Народната банка на Југославија, зависно од должината на рокот потребен за производство и подготовка за извоз односно увоз, со тоа што салдото според таа сметка не може да биде поголемо од едногодишниот износ на испораките според договорот за производствена кооперација, во еден правец.

9. Репродукциониот материјал на кој кооперантите не вршеле технолошки операции не се смета за полупроизвод во смисла на оваа одлука.

10. Како долгорочна производствена кооперација, во смисла на членот 27 од Законот за девизното работење, не се смета соработка во форма на вршење услуги (монтажа, мешање по рецепти и сл.) или во форма на вршење работи од почетната фаза на производствениот процес односно почетната и завршната фаза на производството на определен производ (леене, ковање, пресување, груба стругарска обработка, отсекување и подготвување материјали, галванска или друга површинска обработка, никлување, хромирање и сл.).

11. Објаснување за тоа што се смета како технолошка групација на истородно производство од точката 1, како елемент за вградување од точката 2 и како полупроизвод од точката 9 на оваа одлука, дава, по потреба, Сојузниот секретаријат за стопанство.

12. Врз договорите за долгорочна производствена кооперација кои до денот на влегувањето во сила на оваа одлука ѝ се поднесени на надлежната деловна единица на Народната банка на Југославија за девизна документарна контрола ќе се применуваат одредбите од Одлуката за производствена кооперација која се смета долгорочна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/67).

13. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за производствената кооперација која се смета долгорочна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/67).

14. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 6

22 јануари 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

27.

Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/68), на предлог од Сојузниот геолошки завод, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ПРОГРАМАТА НА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ

1. Средствата за геолошко-рударски истражувачки работи, предвидени во разделот 29, позиција 152, подгрупа 16-2 на сојузниот буџет за 1969 година, можат до износот од 25.000.000 динари да се користат за намените од Програмата на употребата на средствата предвидени со сојузниот буџет за 1969 година за геолошко-рударски истражувачки работи (во понатамошниот текст: Програмата), која е отпечатена кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука можат да се користат за оние истражувачки работи за кои е обезбедено учество од страна на заинтересираните органи, установи и организации, во височината што им одговара на односите утврдени во Програмата.

3. Средствата на резервата од Програмата Сојузниот геолошки завод може да ги користи за непредвидени и недоволно предвидени потреби во Програмата.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 8
22 јануари 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ПРОГРАМА

НА УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1969 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ

Федерацијата во 1969 година ќе учествува во финансирањето на геолошките истражувања од општ општествен интерес (регионални геолошки истражувања) што имаат за цел разјаснување на општите геолошки, хидрогеолошките, инженерско-геолошките и геофизичките особини на земјината кора во Југославија, како и утврдување на минералните особини на одделни подрачја и нивните истенцијалности во поглед на минералните сировини.

Со оваа програма се обезбедуваат средства за продолжување на истражувачките работи на подрачјата (просторите) на кои истражувањата се веќе започнати, како и за нови истражувачки работи.

Средствата потребни за финансирање на работите по оваа програма се утврдуваат на 48.562.000 динари, од што федерацијата обезбедува 25.000.000 динари (51,5%), додека другите интересенти (општествено-политичките заедници, стопанските и други организации) треба да обезбедат 23.562.000 динари (48,5%).

Средствата по оваа програма се распоредуваат за следните видови геолошки истражувања:

(у хиљадама динара)

Видови геолошки истражувања	Предвидена вредност	Учесници во финансирањето			
		Федерацијата		другите	
		износ	удел (%)	износ	удел (%)
1	2	3	4	5	6
1. Геолошки карти	7.094	3.547	50,0	3.547	50,0
2. Регионални хидро-геолошки истражувања	3.150	1.575	50,0	1.575	50,0
3. Регионални инженерско-геолошки истражувања	1.900	950	50,0	950	50,0
4. Регионален геофизички премер	5.880	2.940	50,0	2.940	50,0
5. Регионални истражувања на минералогени подрачја	28.600	14.300	50,0	14.300	50,0
6. Печатење на карти, изработка и печатење на упатства, изработка на студии и анализи	1.438	1.438	100,0	—	—
7. Средства на резервата	500	250	50,0	250	50,0
Вкупно (1 до 7)	48.562	25.000	51,5	23.562	48,5

Средствата на резервата ќе се користат за евентуални зголемувања на распоредените средства на одделни видови истражувања, до кои би можело да дојде при договарањето на работите, како и за дополнителен распоред врз оние објекти на истражувањето каде што резултатите добиени во текот на истражувањата ќе бараат проширување на предвидениот обем или измена на предвидената структура на работите, односно за финансирање на неспходните работи што со оваа програма не се предвидени.

28.

Врз основа на членот 5 од Законот за кредитните работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО ВО 1969 ГОДИНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСИТЕ ДО КОИ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ МОЖАТ ВО 1968 ГОДИНА ДА КОРИСТАТ КРЕДИТИ ВО СТРАНСТВО И ДА БИДАТ ГАРАНТИ ПО КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО

1. Одлуката за височината на износите до кои овластените банки можат во 1968 година да користат кредити во странство и да бидат гаранти по кредитни работи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/68) ќе се применува и во 1969 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 11
16 јануари 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

29.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67 и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗНОС НА ГЛОБАЛНА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА 1969 ГОДИНА НА РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ И РЕМОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ, ТРАКТОРИ И ОПРЕМА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ОД УВОЗ

1. На работните организации за одржување и ремонт на земјоделски машини, трактори и опрема, покрај износот на глобалната девизна квота која им припаѓа врз основа на Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1969 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/68), им се утврдува за 1969 година и дополнителен износ на глобална девизна квота во височина од 12.500.000 динари за увоз на сировини и репродукциони материјали што служат за одржување и ремонт на земјоделски машини, трактори и земјоделска опрема.

2. Распределбата на дополнителниот износ на глобалната девизна квота од точката 1 на оваа одлука се врши според одредбите на точката 6 ст. 1 и 3 од Одлуката за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1969 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 13
22 јануари 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

30.

Врз основа на членот 47 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67 и 55/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРАНСФЕРОТ НА ПОБАРУВАЊАТА ВО ДИНАРИ НА СТРАНСКИ ЛИЦА И ДОМАШНИ ЛИЦА СО ЖИВЕАЛИШТЕ ВО СТРАНСТВО

1. Во Одлуката за трансферот на побарувањата во динари на странски лица и домашни лица со живеалиште во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/66) во точката 1 одредбата под 3 се менува и гласи:

„3) пензии, инвалиднина и примања по основ на одликувањето Орден на народен херој;“.

2. Во точката 2 одредбата под 3 се менува и гласи:

„3) по основот на пензија, инвалиднина и примање по основ на одликување со Орден на народен херој — ако уживателот на пензија, инвалиднина или примања по основ на одликување со Орден на народен херој се иселил од Југославија и ако надлежниот завод за социјално осигурување донесол решение за исплати на пензија или инвалиднина во странство, односно ако надлежниот сојузен орган на управата донесол решение за исплата на инвалиднина на воен инвалид од војните односно за исплата на примања по основ на одликување со Орден на народен херој;“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 9

16 јануари 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

31.

Врз основа на членот 40 став 2 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/65, 50/68 и 51/68), на предлог од Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАКАЈ МОЖАТ ДА КОРИСТАТ ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА

1. Поштенската штедилница ќе им дава на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (во понатамошниот текст: ППТ претпријатијата) кредити за реализација на Програмата на развојот на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на Југославија од 1969 до 1975 година (во понатамошниот текст: Програмата), според одредбите на оваа одлука.

2. Кредитите им се даваат на ППТ претпријатијата на нивно барање односно на заедничко барање на повеќе ППТ претпријатија, а по претходно добиена потврда од Заедницата на ЈПТТ дека објектите што се кредитираат се предвидени во Програмата и дека се во согласност со одлуките на Заедницата на ЈПТТ за начинот за финансирање на оваа програма.

3. Поштенската штедилница ќе дава кредити од точката 2 на оваа одлука вкупно до 20% од износот на собраните штедни влогови, вклучувајќи ги и

влоговите по меѓународната штедна служба, според состојбата на овие влогови на 1 јануари 1969 година до заклучно со 1 јануари 1972 година.

Вкупната височина на кредитите од ставот 1 на оваа точка не може да го надмине износот од 800 милиони динари.

4. Народната банка на Југославија, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и Заедницата на ЈПТТ, ќе ја утврди динамиката на користењето на кредитите од точката 3 на оваа одлука.

Почетокот на користењето на овие кредити ќе се утврди во согласност со Сојузниот извршен совет.

5. Кредитите дадени според одредбите на оваа одлука ќе се користат за изградба на преносни системи на телефонско-телеграфски врски од меѓународните капацитети до главните центри, вклучувајќи ја и комутационата опрема која претставува дел од преносниот систем во транзитите и главните центри, како и за други објекти што ќе ги определи Собранието на Заедницата на ЈПТТ во согласност со Програмата.

6. Поштенската штедилница им ги става на корисниците на располагање износите на одобрените кредити преку деловната банка што ќе ја определат тие.

7. Кредитите можат да се даваат со рок за враќање од најдолго 10 години.

8. Каматата на дадените кредити се пресметува полугодишно и се наплатува по стопата по која Поштенската штедилница плаќа камата по штедните влогови, наголемена најмногу до 1%.

Приходот од каматата по кредитите дадени врз основа на оваа одлука влегува во вкупниот приход на Поштенската штедилница.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 12

16 јануари 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

32.

Врз основа на членот 22 од Законот за книговодството на работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ПОСЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Минимумот на единствени сметки што осигурителните организации од 1 јануари 1969 година се должни да ги водат во своето книговодство се утврдува со посебниот Основен контен план за осигурителните организации, кој е отпечатен кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

2. Состојбата на средствата и нивните извори, како и резултатите на работењето во завршната сметка, осигурителната организација ја искажува во билансот на состојбата, билансот на успехите на деловните средства, билансот на успехите на средствата на осигурувањето и во деловниот резултат во текот на годината, на обрасците кои се отпечатени кон оваа одлука и се нејзин составен дел.

3. Се овластува сојузниот секретар за финансии да донесе, по потреба, упатство за содржината на одделните сметки во Основниот контен план за осигурителните организации, односно за содржината на одделните позиции во билансите.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 7

16 јануари 1969 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

КЛАСА 0: ОСНОВНИ СРЕДСТВА, СРЕДСТВА НА ФОНДОТ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ, СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА И СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ

00 — Основни средства во функција

- 000 — Земјишта што служат за стопански цели
- 002 — Градежни објекти
- 003 — Орудија за работа
- 008 — Други основни средства

01 — Основни средства надвор од функција

- 010 — Трајно неупотребливи основни средства

02 — Исправка на вредноста на основните средства

- 022 — Исправка на вредноста на градежните објекти
- 023 — Исправка на вредноста на орудијата за работа
- 027 — Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства
- 028 — Исправка на вредноста на другите основни средства

03 — Основни средства во подготовка

- 030 — Издвоени парични средства за инвестиции
- 031 — Залихи на опрема и инвестициони материјали
- 032 — Инвестиции во тек
- 033 — Запрени инвестиции

04 — Средства на фондот на станбените згради

- 040 — Парични средства на станбените згради
- 041 — Станбени згради и деловни простории
- 044 — Станбени згради и деловни простории во изградба
- 046 — Долгорочни пласмани на средствата на фондот на станбените згради
- 048 — Други средства на фондот на станбените згради
- 049 — Исправка на вредноста на станбените згради и деловните простории

05 — Средства на резервите на деловните средства

- 050 — Парични средства на резервниот фонд — задолжителен дел
- 051 — Парични средства на резервниот фонд — незадолжителен дел
- 056 — Долгорочни пласмани на средствата на резервниот фонд

06 — Средства на почетните резерви на сигурноста

- 060 — Парични средства на почетните резерви на сигурноста на осигурувањето на животот
- 061 — Парични средства на почетните резерви на сигурноста на другите осигурувања

062 — Парични средства на почетните резерви на сигурноста на реосигурувањето

065 — Пласмани од средствата на почетните резерви на сигурноста на осигурувањето на животот

066 — Пласмани од средствата на почетните резерви на сигурноста на другите осигурувања

07 — Средства на резервите на осигурувањето

- 070 — Парични средства на математичката резерва на осигурувањето на животот
- 071 — Парични средства на резервата на сигурноста на осигурувањето на животот
- 072 — Парични средства на резервата на сигурноста на другите осигурувања
- 073 — Парични средства на резервата на сигурноста на реосигурувањето
- 074 — Парични средства на посебната резерва на сигурноста за штети од земјотрес
- 075 — Пласмани на математичката резерва на осигурувањето на животот
- 076 — Пласмани на средствата на резервата на сигурноста на осигурувањето на животот
- 077 — Пласмани на средствата на резервата на сигурноста на другите осигурувања
- 078 — Пласмани на средствата на резервата на сигурноста на реосигурувањето
- 079 — Пласмани на средствата на посебната резерва на сигурноста за штети од земјотрес

08 — Средства на заедничката потрошувачка

- 080 — Парични средства на заедничката потрошувачка
- 086 — Долгорочни пласмани на средствата на заедничката потрошувачка
- 087 — Средства на заедничката потрошувачка во изградба или изработка
- 088 — Објекти и предмети на заедничката потрошувачка
- 089 — Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка

КЛАСА 1: ФИНАНСИСКИ И ПРЕСМЕТКОВНИ СРЕДСТВА

10 — Парични средства

- 100 — Жиро-сметка на деловните средства
- 101 — Благајна
- 102 — Девизни деловни средства
- 103 — Меници, чекови и слично
- 104 — Други деловни парични средства
- 105 — Збирна сметка на премиите на осигурувањето
- 106 — Збирна сметка на премиите на реосигурувањето
- 107 — Жиро-сметка на техничката премија на осигурувањето
- 108 — Жиро-сметка на техничката премија на реосигурувањето
- 109 — Девизни средства на осигурувањето и реосигурувањето

11 — Побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето

- 110 — Побарувања за премии на осигурувањето
- 111 — Побарувања за премии на соосигурувањето и реосигурувањето во земјата
- 112 — Побарувања за премии на реосигурувањето во странство
- 113 — Побарувања за удели во ликвидирани штети од соосигурувачи и реосигурувачи во земјата
- 114 — Побарувања за удели во ликвидирани штети од соосигурувачи и реосигурувачи во странство

- 115 — Побарувања за дадени депозити по договори за реосигурување
 - 116 — Побарувања по основ на порамнување на ризиците до 31 декември 1967 година
 - 117 — Други побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето
 - 118 — Сомнителни и спорни побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето
 - 119 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето
 - 12 — Побарувања од деловните средства
 - 120 — Купувачи во земјата
 - 121 — Купувачи во странство
 - 124 — Побарувања од заеднички вложувања
 - 125 — Други побарувања од деловните средства
 - 126 — Сомнителни и спорни побарувања од деловните средства
 - 129 — Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од деловните средства
 - 13 — Пресметани договорни обврски од доходот
 - 130 — Пресметана камата на кредити
 - 131 — Пресметана премија на осигурувањето
 - 132 — Пресметана провизија и други надоместоци за банкарски услуги
 - 133 — Пресметани придонеси и членарини
 - 138 — Пресметани други договорни обврски
 - 14 — Пресметани законски обврски од доходот
 - 140 — Пресметана камата на деловниот фонд
 - 141 — Пресметан придонес за користење на градското земјиште
 - 142 — Пресметан воден придонес
 - 144 — Пресметан данок на промет
 - 148 — Пресметани други законски обврски
 - 15 — Пресметани лични доходи и заедничка потрошувачка
 - 150 — Пресметани лични доходи
 - 155 — Пресметани средства за станбена изградба
 - 158 — Пресметани текушти средства на заедничката потрошувачка
 - 16 — Односи со организациите на здружен труд
 - 160 — Односи со организациите на здружен труд по деловните средства
 - 165 — Односи со организациите на здружен труд по средствата на осигурувањето
 - 17 — Пласмани од деловните средства и од средствата на осигурувањето
 - 170 — Вложени деловни средства во заедничкото работење
 - 171 — Орочени деловни средства
 - 172 — Вложени деловни средства во кредитниот фонд на банката
 - 173 — Кредити од деловните средства дадени на работните и други организации и општествено-политички заедници
 - 174 — Други пласмани на деловните средства
 - 175 — Орочени средства на техничката премија на осигурувањето
 - 176 — Орочени средства на техничката премија на реосигурувањето
 - 178 — Други пласмани на средствата на техничката премија на осигурувањето и реосигурувањето
 - 18 — Непокриена загуба
 - 180 — Непокриена загуба од деловните средства
 - 185 — Непокриена загуба од средствата на осигурувањето
 - 186 — Непокриена загуба од средствата на реосигурувањето
 - 187 — Непокриена загуба по порамнување на ризиците по завршната сметка за 1967 година
 - 19 — Активни временски разграничувања
 - 190 — Активни временски разграничувања од деловните средства
 - 195 — Активни временски разграничувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето
- КЛАСА 2: ТЕКУШТИ ОБВРСКИ**
- 21 — Обврски од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето
 - 210 — Обврски за ликвидирани штети од основот на осигурувањето во земјата
 - 211 — Обврски за ликвидирани штети од основот на осигурувањето во странство
 - 212 — Обврски за удели во ликвидирани штети по основот на соосигурувањето и реосигурувањето во земјата
 - 213 — Обврски за удели во ликвидирани штети на странски реосигурувачи
 - 214 — Обврски за придонесите од премии на осигурувањето
 - 215 — Обврски за премии на соосигурувањето и реосигурувањето во земјата
 - 216 — Обврски за премии на соосигурувањето и реосигурувањето во странство
 - 217 — Обврски за примени депозити по договорите за реосигурувањето
 - 218 — Обврски по основот на порамнување на ризиците до 31 декември 1967 година
 - 219 — Други обврски од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето
 - 22 — Обврски од деловните средства
 - 220 — Добавувачи во земјата за основни средства
 - 221 — Добавувачи во странство за основни средства
 - 222 — Добавувачи за обртни средства
 - 223 — Обврски за нефактурирани стоки и услуги
 - 23 — Договорни обврски од остварениот доход
 - 230 — Камата на кредити
 - 231 — Премија на осигурувањето
 - 232 — Провизии и други надоместоци за банкарски услуги
 - 233 — Придонеси и членарини
 - 234 — Обврски од заедничкото работење — домашни договорачи
 - 238 — Други договорни обврски
 - 24 — Законски обврски од остварениот доход
 - 240 — Камата на деловниот фонд
 - 241 — Придонес за користење на градското земјиште
 - 242 — Воден придонес
 - 244 — Данок на промет
 - 245 — Придонес на заедничките резерви на стопанските организации
 - 248 — Други законски обврски од остварениот доход

- 25 — **Лични доходи и заедничка потрошувачка**
 - 250 — Остварени лични доходи
 - 255 — Остварени средства за станбена изградба
- 26 — **Обврски по запрени придонеси и даноци и по други запирања**
 - 260 — Обврски по запрен данок на промет
 - 261 — Обврски по запрени придонеси од личните доходи
 - 262 — Обврски по запрени други придонеси и даноци
 - 263 — Обврски по други запирања
- 27 — **Други обврски од деловните средства**
 - 275 — Неисплатен дел на личните доходи
 - 276 — Издадени меници, чекови и слично
 - 278 — Други обврски
- 28 — **Пресметка и распоред на премиите**
 - 280 — Пресметка и распоред на премиите на осигурувањето
 - 281 — Пресметка и распоред на премиите на реосигурувањето
- 29 — **Пасивни временски разграничувања**
 - 290 — Пасивни временски разграничувања од деловните средства
 - 295 — Преносни премии од работите на осигурувањето и реосигурувањето
 - 296 — Резервирани штети од работите на осигурувањето и реосигурувањето
 - 297 — Резервирани штети настанати до 31 декември 1967 година
 - 299 — Пресметани расходи на техничката премија на осигурувањето што се разграничуваат

КЛАСА 3: МАТЕРИЈАЛ И СИТЕН ИНВЕНТАР

- 31 — **Материјал**
 - 310 — Материјал
- 36 — **Ситен инвентар и авто-гуми**
 - 360 — Ситен инвентар и авто-гуми
 - 369 — Исправка на вредноста на ситниот инвентар и авто-гумите

КЛАСА 4: ТРОШОЦИ

- 40 — **Материјални трошоци**
 - 400 — Потрошен материјал
 - 401 — Производни услуги на други
 - 402 — Непроизводни услуги
 - 403 — Дневници, теренски додатоци и слично
 - 408 — Други материјални трошоци
- 42 — **Амортизација**
 - 420 — Амортизација
- 45 — **Укалкулиран дел на доходот**
 - 453 — Укалкулирани договорни обврски
 - 454 — Укалкулирани лични доходи
- 49 — **Распоред на трошоците**
 - 490 — Распоред на трошоците

КЛАСА 5: РАСХОДИ НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО

- 50 — **Расходи на средствата на осигурувањето на животот**
 - 500 — Ликвидирани обврски од осигурувањето на животот
 - 501 — Удел во ликвидирани обврски од соосигурувањето на животот
 - 502 — Трошоци на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на осигурувањето на животот
 - 504 — Дел на техничката премија за математичката резерва на осигурувањето на животот

- 507 — Премија за соосигурување и реосигурување на осигурувањето на животот
- 509 — Други расходи од работите на осигурувањето и соосигурувањето на животот
- 51 — **Расходи на средствата на другите осигурувања**
 - 510 — Ликвидирани штети од други осигурувања
 - 511 — Удел во ликвидирани штети од работите на соосигурувањето на другите осигурувања
 - 512 — Трошоци на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на другите осигурувања
 - 514 — Дел на премијата за покривање на загубата по завршната сметка за 1967 година
 - 515 — Премија за осигурување од ризикот на земјотрес
 - 516 — Противпожарен придонес
 - 517 — Премија за соосигурувањето и реосигурувањето
 - 519 — Други расходи од средствата на другите осигурувања
- 53 — **Расходи на средствата на реосигурувањето на животот**
 - 530 — Удел на реосигурувачите во ликвидирани обврски од осигурувањето на животот
 - 532 — Удел на реосигурувачите во трошоците на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на осигурувањето на животот
 - 534 — Дел на техничката премија на реосигурувањето за математичката резерва на реосигурувањето на животот
 - 537 — Премија за реосигурување на реосигурувањето на животот (ретроцесија)
 - 539 — Други расходи на реосигурувањето на животот
- 54 — **Расходи на средствата на реосигурувањето на другите осигурувања во земјата**
 - 540 — Удел на реосигурувачите во ликвидирани штети на другите осигурувања во земјата
 - 542 — Удел на реосигурувачите во трошоците на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на другите осигурувања во земјата
 - 547 — Премии за реосигурување на другите осигурувања (ретроцесија)
 - 549 — Други расходи на средствата на реосигурувањето на другите осигурувања
- 55 — **Расходи на средствата на реосигурувањето во странство (пасивни реосигурувања)**
 - 557 — Премија за реосигурувања во странство
 - 558 — Камата на примени депозити на странски реосигурувачи
 - 559 — Други расходи на средствата на реосигурувањето во странство
- 56 — **Расходи на средствата на реосигурувањето на странски осигурителни организации (активни реосигурувања)**
 - 560 — Удел на реосигурувачите во ликвидирани штети на странски осигурувачи и реосигурувачи
 - 564 — Дадени провизии на странски организации на осигурувањето
 - 569 — Други расходи на активните реосигурувања
- 57 — **Преносни премии и резервирани штети на крајот на годината**
 - 570 — Преносна премија на осигурувањето на животот
 - 571 — Преносна премија на другите осигурувања
 - 572 — Преносна премија на реосигурувањето на животот

- 573 — Преносна премија на реосигурувањето на другите осигурувања
 - 574 — Преносна премија на реосигурувањето на странски осигурителни организации
 - 575 — Резерва на обврските од осигурувањето на животот
 - 576 — Резерва на штетите од другите осигурувања
 - 577 — Резерва на обврските од реосигурувањето на животот
 - 578 — Резерва на штетите од реосигурувањето на другите осигурувања
 - 579 — Резерва на штетите на реосигурувањето на странски осигурителни организации
 - 58 — Други расходи од средствата на осигурувањето
 - 580 — Ликвидирани штети предизвикани од непознати моторни возила
 - 581 — Ликвидирани штети од земјотрес
 - 582 — Ликвидирани штети од резервата на штетите на крајот на 1967 година
 - 583 — Трошоци на извиди и процени на резервираните штети на крајот на 1967 година
 - 589 — Други расходи на средствата на осигурувањето
 - 59 — Распоред на расходите на средствата на осигурувањето
 - 590 — Распоред на расходите на средствата на осигурувањето
- КЛАСА 6: ПРИХОДИ НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО**
- 60 — Приходи на средствата на осигурувањето на животот
 - 600 — Техничка премија на осигурувањето на животот
 - 601 — Техничка премија од соосигурувањето на животот
 - 602 — Приходи по основ на удел во ликвидирани обврски од соосигурувањето и реосигурувањето на животот
 - 606 — Камата на средствата на осигурувањето на животот
 - 609 — Други приходи на техничката премија на осигурувањето на животот
 - 61 — Приходи на средствата на другите осигурувања
 - 610 — Техничка премија на другите осигурувања
 - 611 — Техничка премија од соосигурувањето на другите осигурувања
 - 612 — Приходи по основ на уделот во ликвидирани штети од соосигурувањето и реосигурувањето на другите осигурувања
 - 616 — Камата на средствата на другите осигурувања
 - 619 — Други приходи на техничката премија на другите осигурувања
 - 63 — Приходи на средствата на реосигурувањето на животот
 - 630 — Техничка премија на реосигурувањето на животот
 - 632 — Приходи по основ на уделот во ликвидирани обврски од реосигурувањето на животот
 - 636 — Камата на средствата на реосигурувањето на животот
 - 639 — Други приходи на техничката премија на реосигурувањето на животот
 - 64 — Приходи на средствата на реосигурувањето на другите осигурувања во земјата
 - 640 — Техничка премија на реосигурувањето на другите осигурувања
 - 641 — Техничка премија од работите на ретроцесија
 - 642 — Приход по основ на уделот во ликвидирани штети на реосигурувачите на другите осигурувања
 - 646 — Камата на средствата на реосигурувањето на другите осигурувања
 - 649 — Други приходи на техничката премија на реосигурувањето на другите осигурувања
 - 65 — Приходи на средствата на реосигурувањето во странство (пасивни реосигурувања)
 - 652 — Приходи по основ на уделот на странските реосигурувачи во ликвидирани штети
 - 654 — Примени провизии од странски реосигурувачи
 - 659 — Други приходи од работите на пасивните реосигурувања
 - 66 — Приходи од средствата на реосигурувањето на странските осигурителни организации (активни реосигурувања)
 - 660 — Техничка премија на реосигурувањето на странските осигурителни организации
 - 666 — Камата на дадени депозити на странски осигурителни организации
 - 669 — Други приходи од работите на активните реосигурувања
 - 67 — Преносни премии и резерви на штетите на почетокот на годината
 - 670 — Преносна премија на осигурувањето на животот
 - 671 — Преносна премија на другите осигурувања
 - 672 — Преносна премија на реосигурувањето на животот
 - 673 — Преносна премија на реосигурувањето на другите осигурувања
 - 674 — Преносна премија на реосигурувањето на странски осигурителни организации
 - 675 — Резерва на обврските од осигурувањето на животот
 - 676 — Резерва на штетите од други осигурувања
 - 677 — Резерва на обврските од реосигурувањето на животот
 - 678 — Резерва на штетите од реосигурувањето на другите осигурувања
 - 679 — Резерва на штетите на реосигурувањето на странски осигурителни организации
 - 68 — Други приходи на средствата на осигурувањето
 - 680 — Приходи за покривање на ликвидирани штети предизвикани од непознати моторни возила
 - 681 — Приходи за покривање на ликвидирани штети од земјотрес
 - 682 — Приходи за ликвидирани штети од резервата на штетите на крајот на 1967 година
 - 683 — Приходи за покривање на трошоците на извиди и процените на резервираните штети на крајот на 1967 година
 - 689 — Други приходи на средствата на осигурувањето
 - 69 — Распоред на разликата во средствата на осигурувањето
 - 690 — Распоред на разликата во средствата на осигурувањето
- КЛАСА 7: ВКУПЕН ПРИХОД И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА**
- 70 — Трошоци на реализираните услуги
 - 701 — Трошоци на реализираните услуги
 - 702 — Трошоци на реализираните услуги од заедничкото работење
 - 708 — Трошоци на другата реализација
 - 709 — Трошоци на интерната реализација
 - 73 — Вонредни расходи
 - 730 — Вонредни расходи
 - 74 — Други трошоци на реализацијата
 - 740 — Данок на промет

- 75 — **Реализација на услугите**
 751 — Реализација на услугите
 752 — Реализација на услугите на заедничкото работење
 758 — Друга реализација
 759 — Интерна реализација на услугите
- 73 — **Други приходи**
 780 — Приходи од камати на деловните средства
 781 — Приходи од дотации, субвенции и слично
 782 — Приходи по основ на заедничкото работење
 785 — Приходи од непотрошени средства на техничката премија и дол од каматите од пласманот на средствата на осигурувањето
 789 — Вонредни приходи
- 79 — **Распоред на разликата на реализацијата**
 790 — Распоред на разликата на реализацијата

КЛАСА 8: ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ

- 80 — **Укалкулиран дел на доходот**
 800 — Укалкулиран дел на доходот
 809 — Распоред на укалкулираниот дел на доходот
- 81 — **Добивка**
 810 — Добивка
 819 — Распоред на добивката
- 83 — **Остварен доход**
 830 — Остварен доход
 831 — Средства што не влегуваат во вкупниот приход
 839 — Распределба на остварениот доход и на средствата што не влегуваат во вкупниот приход
- 85 — **Загуба**
 850 — Загуба
 859 — Покривање на загубата
- 86 — **Непотрошени средства на техничката премија на осигурувањето**
 860 — Непотрошени средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на животот
 864 — Распоред на непотрошените средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на животот
 865 — Непотрошени средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на другите осигурувања
 869 — Распоред на непотрошените средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето на другите осигурувања
- 87 — **Непотрошени средства на техничката премија на реосигурувањето**
 870 — Непотрошени средства на техничката премија на реосигурувањето на животот
 874 — Распоред на непотрошените средства на техничката премија на реосигурувањето на животот
 875 — Непотрошени средства на техничката премија на реосигурувањето на другите осигурувања
 879 — Распоред на непотрошените средства на техничката премија на реосигурувањето на другите осигурувања
- 88 — **Загуба од работите на осигурувањето**
 880 — Загуба од работите на осигурувањето и соосигурувањето на животот
 884 — Покривање на загубата
 885 — Загуба од работите на осигурувањето и соосигурувањето на другите осигурувања
 889 — Покривање на загубата
- 89 — **Загуба од работите на реосигурувањето**
 890 — Загуба од работите на реосигурувањето на животот

- 894 — Покривање на загубата
 895 — Загуба од работите на реосигурувањето на другите осигурувања
 899 — Покривање на загубата

КЛАСА 9: ТРАЈНИ ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА

- 90 — **Долгорочни извори на деловните средства**
 900 — Деловен фонд
 901 — Обврски за користениот дел на деловниот фонд за покривање на загубата
 902 — Домашни вложувачи на средствата за заедничко работење
 904 — Долгорочни кредити добиени од банки за основни средства
 905 — Долгорочни кредити добиени од банки за обртни средства
 906 — Долгорочни кредити добиени од работни и други организации за основни средства
 907 — Долгорочни кредити добиени од работни и други организации за обртни средства
 908 — Други долгорочни извори на деловните средства
 909 — Облигациони заеми
- 91 — **Краткорочни извори на деловните средства**
 910 — Краткорочни кредити добиени од банки
 911 — Краткорочни кредити добиени од работни и други организации
 918 — Други краткорочни извори на деловните средства
- 92 — **Извори на средствата на станбените згради и деловните простории**
 920 — Фонд на станбените згради
 921 — Кредити за фондот на станбените згради
 928 — Други извори на средствата на фондот на станбените згради
- 94 — **Други извори на средствата на осигурувањето**
 940 — Кредити за покривање на обврските по основ на осигурувањето
 941 — Кредити за покривање на обврските по основ на реосигурувањето
 948 — Други извори на средствата на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето
- 95 — **Извори на резервите на деловните средства**
 950 — Резервен фонд
 958 — Други извори на средствата на резервите
- 96 — **Извори на почетните резерви на сигурноста**
 960 — Почетни резерви на сигурноста на осигурувањето на животот
 961 — Почетни резерви на сигурноста на другите осигурувања
 962 — Почетни резерви на сигурноста на реосигурувањето
- 97 — **Извори на резервите на осигурувањето**
 970 — Математичка резерва на осигурувањето на животот
 971 — Резерви на сигурноста на осигурувањето на животот
 972 — Резерви на сигурноста на другите осигурувања
 973 — Резерви на сигурноста на реосигурувањето
 974 — Посебна резерва на сигурноста за штети од земјотрес
- 98 — **Извори на средствата на заедничката потрошувачка**
 980 — Фонд на заедничката потрошувачка
 981 — Кредити за заедничката потрошувачка
 989 — Други извори на средствата на заедничката потрошувачка
- 99 — **Вонбилансна евиденција**
 990 — Активни конта на вонбилансната евиденција
 995 — Пасивни конта на вонбилансната евиденција

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
НА 31 ДЕКЕМВРИ ————— ГОДИНА

А К Т И В А

Реден број	Сметка	П О З И Ц И Ј А	Состојба на 31 декември			
			На претходната година		На текушната година	
			Претходна	Главна колона	Претходна	Главна колона
		3	4	5	6	7

СРЕДСТВА НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА**A. ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА****I. Обртни средства***а) Парични средства*

1	100	Жиро-сметка на деловните средства
2	101	Благајна
3	102	Девизни деловни средства
4	103	Меници, чекови и слично
5	104	Други деловни парични средства

б) Побарувања од деловните средства

6	120	Купувачи во земјата
7	121	Купувачи во странство
8	220, 221, 222	Аконтации на добавувачите
9	124	Побарувања од заеднички вложувања
10	125	Други побарувања од деловните средства

в) Побарувања од доходот

11	130	Пресметана камата на кредити
12	131	Пресметана премија на осигурувањето
13	132	Пресметана провизија и други надоместоци за банкарски услуги
14	133	Пресметани придонеси и членарини
15	138	Пресметани други договорни обврски
16	140	Пресметана камата на деловниот фонд
17	141	Пресметан придонес за користење на градското земјиште
18	142	Пресметан воден придонес
19	144	Пресметан данок на промет
20	148	Пресметани други законски обврски
21	150	Пресметани лични доходи
22	155	Пресметани средства за станбена изградба
23	158	Пресметани текушти средства на заедничката потрошувачка

г) Средства во пресметка

24	160	Односи со организациите на здружен труд по деловните средства
25	190	Активни временски разграничувања од деловните средства

д) Залихи

26	310	Материјал
27	360, 369	Ситен инвентар и авто-гуми

II. Пласмани од деловните средства

28	170	Вложени деловни средства во заедничко работење
29	171	Орочени деловни средства
30	172	Вложени деловни средства во кредитниот фонд на банката

1	2	3	4	5	6	7
31	173	Кредити од деловните средства дадени на работни и други организации и општествено-политички заедници				
32	174	Други пласмани на деловните средства				
III. Основни средства						
<i>а) Основни средства во функција</i>						
33	000	Земјишта што служат во стопански цели				
34	002	Градежни објекти				
35	003	Орудија за работа				
36	008	Други основни средства				
37		Вкупно основните средства во функција по набавната вредност (ред. бр. 33 до ред. бр. 36)				
38	022	Исправка на вредноста на градежните објекти				
39	023	Исправка на вредноста на орудијата за работа				
40	028	Исправка на вредноста на другите основни средства				
41		Вкупно основните средства во функција по сегашната вредност (ред. бр. 37 минус ред. бр. 38 до ред. бр. 40)				
<i>б) Основни средства во приготвување</i>						
42	030	Издвоени парични средства за инвестиции				
43	031	Залихи на опрема и инвестиционен материјал				
44	032	Инвестиции во тек				
IV. Средства на фондот на станбените згради						
45	041	Станбени згради и деловни простории				
46	049	Исправка на вредноста на станбените згради и деловните простории				
47	044	Станбени згради и деловни простории во изградба				
48	040	Парични средства на станбените згради				
49	046	Долгорочни пласмани на средствата на фондот на станбените згради				
50	048	Други средства на фондот на станбените згради				
V. Деловни средства надвор од функција						
51	010	Трајно неупотребливи основни средства				
52	027	Исправка на вредноста на трајно неупотребливите основни средства				
53	033	Запрени инвестиции				
54	126	Сомнителни и спорни побарувања од деловните средства				
55	129	Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од деловните средства				
56	23.24	Преплатени обврски од доходот				
57	180	Непокриена загуба од деловните средства				
Б. СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВИТЕ И НА ДРУГИТЕ ФОНДОВИ						
58	050	Парични средства на резервниот фонд — задолжителен дел				
59	051	Парични средства на резервниот фонд — незадолжителен дел				
60	056	Долгорочни пласмани на средствата на резервниот фонд				
В. СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА						
61	080	Парични средства на заедничката потрошувачка				
62	086	Долгорочни пласмани на средствата на фондот на заедничката потрошувачка				
63	087	Средства на заедничката потрошувачка во изградба или изработка				
64	038	Објекти и предмети на заедничката потрошувачка				

1	2	3	4	5	6	7
65	089	Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка				
		ВКУПНА АКТИВА НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА				
		СРЕДСТВА НА ОСИГУРУВАЊЕТО				
		I. Средства на премиите на осигурувањето и реосигурувањето				
66	105	Збирна сметка на премиите на осигурувањето				
67	106	Збирна сметка на премиите на реосигурувањето				
68	107	Жиро-сметка на техничката премија на осигурувањето				
69	108	Жиро-сметка на техничката премија на реосигурувањето				
70	109	Девизни средства на осигурувањето и реосигурувањето				
71	175	Орочени средства на техничката премија на осигурувањето				
72	176	Орочени средства на техничката премија на реосигурувањето				
73	178	Други пласмани на техничката премија на осигурувањето и реосигурувањето				
		II. Средства на почетните резерви на сигурноста				
74	060	Парични средства на почетните резерви на сигурноста на осигурувањето на животот				
75	061	Парични средства на почетните резерви на сигурноста на другите осигурувања				
76	062	Парични средства на почетните резерви на сигурноста на реосигурувањето				
77	065	Пласмани на средствата на почетните резерви на сигурноста на осигурувањето на животот				
78	066	Пласмани на средствата на почетните резерви на сигурноста на другите осигурувања				
		III. Средства на резервите на сигурноста				
79	070	Парични средства на математичката резерва на осигурувањето на животот				
80	071	Парични средства на резервата на сигурноста на осигурувањето на животот				
81	072	Парични средства на резервата на сигурноста на другите осигурувања				
82	073	Парични средства на резервата на сигурноста на реосигурувањето				
83	074	Парични средства на посебната резерва на сигурноста за штети од земјотрес				
84	075	Пласмани на математичката резерва на осигурувањето на животот				
85	076	Пласмани на средствата на резервата на сигурноста на осигурувањето на животот				
86	077	Пласмани на средствата на резервата на сигурноста на другите осигурувања				
87	078	Пласмани на средствата на резервата на сигурноста на реосигурувањето				
88	079	Пласмани на средствата на посебната резерва на сигурноста за штети од земјотрес				
		IV. Побарувања од работите на осигурувањето и реосигурувањето				
89	110	Побарувања за премии на осигурувањето				
90	111	Побарувања за премии на соосигурувањето и реосигурувањето во земјата				
91	112	Побарувања за премии на реосигурувањето во странство				
92	113	Побарувања за удели во ликвидираниите штети кај соосигурувачи и реосигурувачи во земјата				
93	114	Побарувања за удели во ликвидираниите штети од соосигурувачи и реосигурувачи во странство				

1	2	3	4	5	6	7
94	115	Побарувања за дадени депозити по договори за реосигурување				
95	116	Побарувања по основ на порамнување на ризикот до 31 декември 1967 година				
96	117	Други побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето				
V. Средства во пресметка						
97	165	Односи со организациите на здружен труд по средствата на осигурувањето				
98	195	Активни временски разграничувања по работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето				
VI. Средства на осигурувањето надвор од функцијата						
99	118	Сомнителни и спорни побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето				
100	119	Исправка на вредноста на сомнителните и спорните побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето				
101	185	Непокриена загуба од средствата на осигурувањето				
102	186	Непокриена загуба од средствата на реосигурувањето				
103	187	Непокриена загуба по порамнување на ризикот по завршната сметка за 1967 година				
ВКУПНА АКТИВА НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊЕ						

ВКУПНА АКТИВА

Вонбилансна евиденција — активни конта

П А С И В А**СРЕДСТВА НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА****А ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА****I. Краткорочни извори на деловните средства****а) Текушти обврски**

104	910	Краткорочни кредити добиени од банки
105	911	Краткорочни кредити добиени од работни и други организации
106	220	Добавувачи во земјата за основни средства
107	221	Добавувачи во странство за основни средства
108	222	Добавувачи за обртни средства
109	223	Обврски за нефактурирани стоки и услуги
110	120,121	Примени аконтации од купувачи
111	276	Издадени меници, чекови и слично
112	918	Други краткорочни извори на деловните средства

б) Обврски од доходот

113	230	Камата на кредитите
114	231	Премија на осигурувањето
115	232	Провизии и други надоместоци за банкарски услуги
116	233	Придонеси и членарини
117	234	Обврски од заедничкото работење — домашни договорачи
118	238	Други договорни обврски
119	240	Камата на деловниот фонд
120	241	Придонес за користење на градското земјиште
121	242	Воден придонес
122	244	Данок на промет

1	2	3	4	5	6	7
123	245	Придонес за заедничките резерви на стопанските организации				
124	248	Други законски обврски од остварениот доход				
125	250	Остварени лични доходи				
126	255	Остварени средства за станбена изградба				
		<i>в) Обврски ео пресметка</i>				
127	160	Односи со организациите на здружен труд по деловните средства				
128	290	Пасивни временски разграничувања од деловните средства				
		<i>г) Други текушти обврски</i>				
129	260	Обврски по запрен данок на промет				
130	261	Обврски по запрени придонеси од личните доходи				
131	262	Обврски по запрени други придонеси и даноци				
132	268	Обврски по други запирања				
133	275	Неисплатен дел на личните доходи				
134	278	Други обврски				
		II. Долгорочни извори на деловните средства				
		<i>а) Долгорочни обврски</i>				
135	904	Долгорочни кредити добиени од банки за основни средства				
136	905	Долгорочни кредити добиени од банки за обртни средства				
137	906	Долгорочни кредити добиени од работни и други организации за основни средства				
138	907	Долгорочни кредити добиени од работни и други организации за обртни средства				
139	921	Кредити за фондот на станбените згради				
140	909	Облигациони заеми				
141	908	Други долгорочни извори на деловните средства				
		<i>б) Трајни извори на деловните средства</i>				
142	900	Деловен фонд				
143	901	Обврски за користениот дел на деловниот фонд за покривање на загуби				
144	902	Домашни вложувачи на средства за заедничко работење				
145	920	Фонд на станбените згради				
146	928	Други извори на средствата на фондот на станбените згради				
		Б. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ				
147	950	Резервен фонд				
148	958	Други извори на средствата на резервите				
		В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА				
149	980	Фонд на заедничката потрошувачка				
150	981	Кредити за заедничката потрошувачка				
151	989	Други извори на средствата на заедничката потрошувачка				

ВКУПНА ПАСИВА НА СРЕДСТВАТА НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА

1	2	3	4	5	6	7
СРЕДСТВА НА ОСИГУРУВАЊЕТО						
I. Извори на почетните резерви на сигурноста						
152	960	Почетни резерви на сигурноста на осигурувањето на животот				
153	961	Почетни резерви на сигурноста на другите осигурувања				
154	962	Почетни резерви на сигурноста на реосигурувањето				
II. Извори на резервите на осигурувањето						
155	970	Математичка резерва на осигурувањето на животот				
156	971	Резерви на сигурноста на осигурувањето на животот				
157	972	Резерви на сигурноста на другите осигурувања				
158	973	Резерви на сигурноста на реосигурувањето				
159	974	Посебна резерва на сигурноста за штети од земјотрес				
III. Други извори на средствата на осигурувањето						
160	940	Кредити за покривање на обврските по основ на осигурувањето				
161	941	Кредити за покривање на обврските по основ на реосигурувањето				
162	948	Други извори на средствата на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето				
IV. Обврски од работите на осигурувањето и реосигурувањето						
163	110	Примени аконтации за премии на осигурувањето				
164	210	Обврски за ликвидирани штети од основ на осигурувањето во земјата				
165	211	Обврски за ликвидирани штети од основ на осигурувањето во странство				
166	212	Обврски за удели во ликвидирани штети по основ на соосигурувањето и реосигурувањето во земјата				
167	213	Обврски за удели во ликвидирани штети на странски реосигурувачи				
168	214	Обврски за придонесите од премии на осигурувањето				
169	215	Обврски за премии на соосигурувањето и реосигурувањето во земјата				
170	216	Обврски за премии на соосигурувањето и реосигурувањето во странство				
171	217	Обврски за примени депозити по договори за реосигурувањето				
172	218	Обврски по основ на порамнување на ризикот до 31 декември 1967 година				
173	219	Други обврски од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето				
V. Обврски во пресметка						
174	165	Односи со организациите на здружен труд по средствата на осигурувањето				
175	280	Пресметка и распоред на премиите на осигурувањето				
176	281	Пресметка и распоред на премиите на реосигурувањето				
177	295	Преносни премии од работите на осигурувањето и реосигурувањето				
178	296	Резервирани штети од работите на осигурувањето и реосигурувањето				
179	297	Резервирани штети настанати до 31 декември 1967 година				
180	299	Пресметани расходи на техничката премија на осигурувањето што се разграничуваат				

ВКУПНА ПАСИВА НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО**ВКУПНА ПАСИВА**

Вонбилансна евиденција — пасивни конта

Раководител на
сметководството,Претседател
на собранието,

Директор,

БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА ДЕЛОВНИТЕ СРЕДСТВА
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА

Реден број	Конто	Е Л Е М Е Н Т И	И з н о с	
			На претходната година	На текуштата година
1	2	3	4	5

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ**И. Расходи**

1	400,401	Потрошени материјали и производни услуги на други
2	402	Непроизводни услуги
3	403	Дневници, теренски додатоци и слично
4	408	Други материјални трошоци
5	420	Амортизација
6		ВКУПНО (ред. бр. 1 до ред. бр. 5)
7	730	Вонредни расходи
8		Вкупно потрошените средства (ред. бр. 6 плус ред. бр. 7)
9	830	Остварен доход (ред. бр. 20 минус ред. бр. 8)
10		ВКУПНО (ред. бр. 8 плус ред. бр. 9 = ред. бр. 22)

II. Приходи

11	751	Реализација на услугите
12	759	Интерна реализација на услугите
13	752	Реализација на услугите на заедничкото работење
14	758	Друга реализација
15	782	Приходи по основ на заедничкото работење
16	780	Приходи од камати на деловните средства
17	781	Приходи од дотации, субвенции и слично
18	785	Приходи од непотрошени средства на техничката премија и од делот на каматите од пласмани на средствата на осигурувањето
19	789	Вонредни приходи
20		ВКУПЕН ПРИХОД (ред. бр. 11 до ред. бр. 19)
21	850	Загуба од трошоците на работењето (ред. бр. 8 минус ред. бр. 20)
22		ВКУПНО (ред. бр. 20 плус ред. бр. 21 = ред. бр. 10)

Б. РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ**И. Распределба на доходот по намена**

23	839,850	Камата на кредитите
24	839,850	Провизија и други надоместоци за банкарски услуги
25	839,850	Премии на осигурувањето
26	839,850	Придонеси и членарини
27	839,850	Други договорни обврски
28	839,850	Камата на деловниот фонд
29	839,850	Данок на промет
30	839,850	Придонеси за обнова и изградба на Скопје
31	839,850	Средства за станбена изградба
32	839,850	Додатен придонес за социјално осигурување
33	839,850	Придонес за користење на градското земјиште
34	839,850	Воден придонес
35	839,850	Други законски обврски од остварениот доход
36	839,850	За лични доходи
37	839	Дел на доходот што им припаѓа на другите содоговарачи во заедничкото работење
38	839	Дел од доходот за покривање на загубата на другите самостојни организации на здружен труд
39	839	За резервниот фонд — задолжителен
40	839	За резервниот фонд — незадолжителен

1	2	3	4	5
41	839	За заедничките резерви на стопанските организации		
42	839	Дел од доходот за потребите на општествените служби		
43	839	За деловниот фонд		
44	839,850	За фондот на заедничката потрошувачка		
45	839	За другите фондови		
46	839,850	Непокриени обврски по основ на осигурувањето на товар на доходот (ред. бр. 37 на Билансот на успехот на средствата на осигурувањето)		
47	839,850	Непокриени обврски по основ на реосигурувањето на товар на доходот (ред. бр. 69 од Билансот на успехот на средствата на осигурувањето)		
48		ВКУПНО (ред. бр. 23 до ред. бр. 47 = ред. бр. 54)		—

II. Структура на доходот — добивка, загуба

49	453	Укалкулирани договорни обврски		
50	454	Укалкулирани законски обврски		
51	455	Укалкулирани лични доходи		
52	800	Вкупно укалкулираниот дел на доходот (ред. бр. 49 до ред. бр. 51)		
53	810	Добивка		
54	830	Остварен доход = (ред. бр. 52 плус ред. бр. 53)		
55		Зголемување на доходот		
56		Намалување на доходот		
57		Доход за распределба (ред. бр. 54 плус ред. бр. 55 минус ред. бр. 56)		
58	850	Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 48 минус ред. бр. 57)		
59		ВКУПНО (ред. бр. 57 плус ред. бр. 58 = ред. бр. 48)		
60	дел 850	Загуба од трошоците на работењето		
61	дел 850	Загуба поради неостварен доход = ред. бр. 58		
62		Зголемување на загубата		
63		Намалување на загубата		
64	850	ВКУПНО (ред. бр. 60 плус ред. бр. 61 плус ред. бр. 62 минус ред. бр. 63 = ред. бр. 74)		
65	дел 859	Покривање на загубата од резервниот фонд		
66	дел 859	Покривање на загубата од заедничкото работење — учество на другите содоговорачи		
67	дел 859	Покривање на загубата од доходот на другите самостојни организации на здружен труд		
68	дел 859	Покривање на загубата од други извори без обврска за враќање		
69	група 24	Покривање на загубата на товар на законските обврски од доходот		
70	дел 180	Покривање на загубата на товар на деловниот фонд		
71	дел 180	Непокриена загуба од деловните средства		
72	дел 185	Непокриена загуба во средствата на осигурувањето		
73	дел 186	Непокриена загуба во средствата на реосигурувањето		
74		ВКУПНО (ред. бр. 65 до ред. бр. 73 = ред. бр. 64)		

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

Реден број	ПОЗИЦИЈА	И з н о с	
		На претходната година	На текуштата година
1	2	3	4
1	Исплатени лични доходи без придонесите		
2	Исплатени придонеси од личниот доход		
3	Просечно користени основни средства		
4	Просечно користени обртни средства		
5	Просечен број на запослени врз база на состојбата на крајот на месецот		

1	2	3	4
6	Просечен број на запослени врз база на укалкулираните часови на работа во текот на годината		
7	Издатоци за стручно образование на кадрите		
8	Амортизација по пропишаните стопи		
9	Непотрошени средства на амортизацијата		
10	Трошоци на инвестиционото одржување на основните средства		
11	Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена изградба		
12	Потрошени средства на заедничката потрошувачка за други потреби		
13	Состојба на средствата на заедничката потрошувачка за станбена изградба од делот 4% на крајот на годината		
14	Дел на деловниот фонд што се користи за обртни средства		
15	Дел на обртните средства што е користен за инвестиции		
16	Извршени отплати во текуштата година по кредитите за основни средства и за трајни обртни средства		
17	Извршени отплати во текуштата година по кредитите за повремени обртни средства		
18	Втасани а неуплатени отплати по инвестиционите кредити за основни и трајни обртни средства		
19	Отплати по инвестиционите кредити за основни и трајни обртни средства што втасуваат во следната година		
Раководител на сметководството,		Претседател на собранието,	Директор,

**БИЛАНС НА УСПЕХОТ НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА**

Реден број	Кonto	ЕЛЕМЕНТИ	И з н о с	
			На претходната година	На текуштата година
1	2	3	4	5
А. СРЕДСТВА НА ОСИГУРУВАЊЕТО И СООСИГУРУВАЊЕТО				
I. Приходи				
1	600,601	Техничка премија на осигурувањето и соосигурувањето		
2	602,612	Приходи по основ на удел во ликвидираниите штети (обврски) од соосигурувањето и реосигурувањето		
3	606,616	Камата на средствата на осигурувањето		
4	609,619	Други приходи на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето		
5	група 68	Други приходи на средствата на осигурувањето		
6	670,671	Преносни премии на почетокот на годината		
7	675,676	Резервирани штети на почетокот на годината		
8		ВКУПНО (ред. бр. 1 до ред. бр. 7)		
9	880,885	Загуба (ред. бр. 28 минус ред. бр. 8)		
10		ВКУПНО (ред. бр. 8 плус ред. бр. 9 = ред. бр. 28)		
II. Расходи				
11	500,510	Ликвидирани штети (обврски) по основ на осигурувањето		
12	501,511	Удел во ликвидираниите штети по основ на соосигурувањето		
13	502,512	Трошоци на процената, регресни барања и судски трошоци		
14	580	Ликвидирани штети предизвикани од непознати моторни возила		
15	851	Ликвидирани штети од земјотрес		
16	852,853	Ликвидирани штети од резервата на штетите во 1967 година со трошоците на процената		

1	2	3	4	5
17	515	Премија за осигурување од ризикот на земјотрес		
18	516	Противпожарен придонес		
19	514	Дел од премијата за покривање на загуба по завршната сметка за 1967 година		
20	507,517	Премија за соосигурување и реосигурување		
21	дел 509, 519	Камата за обврски по основ на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето		
22	дел 509, 519,589	Други расходи на средствата на осигурувањето		
23	504	Дел од техничката премија за математичката резерва на осигурувањето на животот		
24	570,571	Преносни премии на крајот на годината		
25	575,576	Резервирани штети на крајот на годината		
26		ВКУПНО (ред. бр. 11 до ред. бр. 25)		
27	860,865	Непотрошени средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето (ред. бр. 8 минус ред. бр. 26)		
28		ВКУПНО (ред. бр. 26 плус ред. бр. 27 = ред. бр. 10)		

III. Распределба на непотрошените средства на техничката премија на осигурувањето и соосигурувањето

29	864	Издвојување заради учество на осигурениците во позитивниот резултат на осигурувањето на животот
30	864,869	Издвојување заради исплата на зголемените камати на основувачите на вложените средства на почетната резерва на сигурноста
31	864,869	Издвојување во вкупниот приход на работната заедница
32	864,869	Издвојување во резервите на сигурноста
33		ВКУПНО (ред. бр. 29 до ред. бр. 32 = ред. бр. 27)

IV. Покривање на загубата

34	880,885	Загуба = ред. бр. 9
35	884,889	Покривање на загубата од резервите на сигурноста
36	884,889	Покривање на загубата од резервниот фонд на заводот
37	884,889	Непокриена загуба што се покрива на товар на доходот и другите фондови на заводот (ред. бр. 34 минус ред. бр. 35 плус ред. бр. 36)
38		Покривање на загубата на товар на доходот и другите фондови на заводот
39		Покривање на загубата од почетните резерви на сигурноста на осигурувањето
40	185	Непокриена загуба во средствата на осигурувањето
41		ВКУПНО (ред. бр. 35 до ред. бр. 40, освен ред. бр. 37 = ред. бр. 34)

Б. СРЕДСТВА НА РЕОСИГУРУВАЊЕТО

I. Приходи

42	630,640, 641,660	Техничка премија на реосигурувањето
43	632,642, 652	Приходи по основ на уделот на реосигурувачите (ретроцесионерите) во ликвидираниите штети (обврски)
44	636,646, 666	Камата на средствата на реосигурувањето
45	639,649, 654,669	Други приходи на техничката премија на реосигурувањето
46	672,673, 674	Преносни премии на реосигурувањето на почетокот на годината
47	677,678, 679	Резервирани штети на реосигурувањето на почетокот на годината
48		ВКУПНО (ред. бр. 42 до ред. бр. 47)
49	890,895	Загуба (ред. бр. 59 минус ред. бр. 48)
50		ВКУПНО (ред. бр. 48 плус ред. бр. 49 = ред. бр. 61)

1	2	3	4	5
II. Расходи				
51	530,540, 560	Удели на реосигурувачите во ликвидираниите обврски по основ на реосигурувањето (ретроцесија)		
52	532,542	Удели на реосигурувачите во трошоците на процената на штетите, регресните барања и судските трошоци		
53	537,547, 557	Премија за реосигурување (ретроцесија)		
54	558	Камата на примените депозити на странски реосигурувачи		
55	539,549, 559,554, 569	Други расходи на техничката премија на реосигурувањето		
56	534	Дел на техничката премија за математичката резерва на реосигурувањето на животот		
57	572,573, 574	Преносни премии на реосигурувањето на крајот на годината		
58	577,578, 579	Резервирани штети (обврски) на реосигурувањето на крајот на годината		
59		ВКУПНО (ред. бр. 51 до ред. бр. 58)		
60	870,875	Непотрошени средства на техничката премија на реосигурувањето (ред. бр. 48 минус ред. бр. 59)		
61		ВКУПНО (ред. бр. 59 плус ред. бр. 60 = ред. бр. 50)		
III. Распределба на непотрошените средства на техничката премија на реосигурувањето				
62	874,879	Издвојување заради исплата на зголемените камати на основувачите за вложените средства на почетната резерва на сигурноста		
63	874,879	Издвојување во вкупниот приход на работната заедница		
64	874,879	Издвојување во резервите на сигурноста на реосигурувањето		
65		ВКУПНО (ред. бр. 62 до ред. бр. 64 = ред. бр. 60)		
IV. Покривање на загубата				
66		Загуба = ред. бр. 49		
67	894,899	Покривање на загубата од резервите на сигурноста на реосигурувањето		
68	894,899	Покривање на загубата од резервниот фонд на заводот		
69		Непокриена загуба што се покрива на товар на доходот и другите фондови на заводот (ред. бр. 66 минус ред. бр. 67 плус ред. бр. 68)		
70		Покривање на загубата на товар на доходот и другите фондови на заводот		
71		Покривање на загубата од почетните резерви на сигурноста на реосигурувањето		
72	186	Непокриена загуба во средствата на реосигурувањето		
73		ВКУПНО (ред. бр. 67 до ред. бр. 72 без ред. бр. 69 = ред. бр. 66)		

**ДЕЛОВЕН РЕЗУЛТАТ ВО ТЕКОТ НА ГОДИНАТА
ОД 1 ЈАНУАРИ ДО ——— 19—— ГОДИНА**

Реден број	Конто	Е Л Е М Е Н Т И	И з н о с	
			На претходната година	На текуштата година
1	2	3	4	5

А. УТВРДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ

I. Расходи

1	400,401	Потрошени материјали и производни услуги на други
2	402	Непроизводни услуги
3	403	Дневници, теренски додатоци и слично

1	2	3	4	5
4	408	Други материјални трошоци		
5	420	Амортизација		
6		ВКУПНО (ред. бр. 1 до ред. бр. 5)		
7	730	Вонредни расходи		
8		Вкупно потрошените средства (ред. бр. 6 плус ред. бр. 7)		
9		Остварен доход (ред. бр. 20 минус ред. бр. 8)		
10		ВКУПНО (ред. бр. 8 плус ред. бр. 9 = ред. бр. 22)		

II. Приходи

11	751	Реализација на услугите		
12	759	Интерна реализација на услугите		
13	752	Реализација на услугите на заедничкото работење		
14	758	Друга реализација		
15	782	Приходи по основ на заедничкото работење		
16	780	Приходи од камати на деловните средства		
17	781	Приходи од дотации, субвенции и слично		
18	783	Приходи од непотрошени средства на техничката премиија и дел од каматите од пласмани на средствата на осигурувањето		
19	789	Вонредни приходи		
20		ВКУПЕН ПРИХОД (ред. бр. 11 до ред. бр. 19)		
21		Загуба од трошоците на работењето (ред. бр. 8 минус ред. бр. 20)		
22		ВКУПНО (ред. бр. 20 плус ред. бр. 21 = ред. бр. 10)		

Б. ПРИВРЕМЕНА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОХОДОТ**I. Распределба на доходот по намена**

23		Камата на кредитите		
24		Провизија и други надоместоци за банкарски услуги		
25		Премиија на осигурувањето		
26		Придонеси и членарини		
27		Други договорни обврски		
28		Камата на деловниот фонд		
29		Данок на промет		
30		Придонеси за обнова и изградба на Скопје		
31		Средства за станбена изградба		
32		Додатен придонес за социјално осигурување		
33		Придонес за користење на градското земјиште		
34		Воден придонес		
35		Други законски обврски од остварениот доход		
36		За лични доходи		
37		Остаток на доходот		
38		ВКУПНО (ред. бр. 23 до ред. бр. 37)		

II. Структура на доходот — добивка, загуба

39	453	Укалкулирани договорни обврски		
40	454	Укалкулирани законски обврски		
41	455	Укалкулирани лични доходи		
42	800	Вкупно укалкулираниот дел на доходот (ред. бр. 39 до ред. бр. 41)		
43	810	Добивка		
44		Остварен доход (ред. бр. 42 плус ред. бр. 43)		
45		Зголемување на доходот		
46		Намалување на доходот		
47		Доход за распределба (ред. бр. 44 плус ред. бр. 45 минус ред. бр. 46)		
48		Загуба поради неостварен доход (ред. бр. 38 минус ред. бр. 47)		
49		ВКУПНО (ред. бр. 47, ред. бр. 48 = ред. бр. 38)		

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

- 1 Основни средства во функција
- 2 Исправка на вредноста на основните средства во функција
- 3 Основни средства во функција
- 4 Исправка на вредноста на основните средства во функција
- 5 Парични деловни средства — жиро-сметка
- 6 Ограничени и орочени парични деловни средства
- 7 Други парични деловни средства
- 8 Купувачи и добавувачи
- 9 Средства внесени во кредитниот фонд и во заедничкото работење
- 10 Парични средства на фондовите (резервниот фонд, фондот на заедничката потрошувачка, станбениот фонд и др.)
- 11 Залихи на материјали и ситен инвентар
- 12 Деловен фонд
- 13 Долгорочни кредити за основни средства
- 14 Долгорочни кредити за обртни средства
- 15 Краткорочни кредити
- 16 Други долгорочни и краткорочни извори на деловните средства
- 17 Добавувачи и купувачи
- 18 Кредити за фондот на станбените згради и фондот на заедничката потрошувачка
- 19 Исплатени лични доходи без придонесите
- 20 Исплатени придонеси од личниот доход
- 21 Просечно користење на основните средства
- 22 Просечно користење на обртните средства
- 23 Просечен број запослени врз база на состојбата на крајот на месецот
- 24 Просечен број запослени врз база на укалкулираните часови на работа во текот на пресметковниот период
- 25 Просечен износ на деловниот фонд
- 26 Амортизација по пропишаните стопи
- 27 Непотрошени средства на амортизацијата
- 28 Потрошени средства на заедничката потрошувачка за станбена изградба
- 29 Потрошени средства на заедничката потрошувачка за други потреби
- 30 Состојба на средствата на заедничката потрошувачка за станбена изградба од делот 40% на крајот на пресметковниот период
- 31 Дел на деловниот фонд што се користи за обртни средства
- 32 Дел на деловниот фонд што е користен за инвестиции
- 33 Извршени отплати во текуштата година по кредитите за основни средства и за трајни обртни средства
- 34 Извршени отплати во текуштата година по кредитите за повремени обртни средства
- 35 Втасани а неплатени отплати по инвестиционите кредити за основни и трајни обртни средства
- 36 Отплати по инвестиционите кредити за основни и трајни обртни средства што втасуваат во следниот пресметковен период
- 37 Трошоци на инвестиционото одржување на основните средства

Раководител
на сметководството,

Претседател
на работничкиот совет,

Директор,

33.

Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движењето во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН СТРЕЗИМИРОВЦИ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ДРУМСКИ САООБРАКАЈ

1. За преминување на државната граница спрема Народна Република Бугарија се определува постојаниот граничен премин Стрезимировци за меѓународен друмски саообраќај.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 155

5 декември 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

34.

Врз основа на членот 31 став 1 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА ЗА РАБОТА НА КЛАСИФИКАЦИИ НА ДЕЈНОСТИТЕ, ПРОИЗВОДИТЕ И ЗАНИМАЊАТА

1. Се определува Сојузниот завод за статистика да ја организира работата за изработка на стандардни класификации на дејностите, производите и занимањата.

2. Заради усогласување на потребите на одделни служби, во Сојузниот завод за статистика се формира Комисија за координација на работата на стандардни класификации на дејностите, производите и занимањата, во која по еден претставник делегираат:

- 1) Сојузниот секретаријат за стопанство,
- 2) Сојузниот секретаријат за финансии,
- 3) Сојузниот совет за труд,
- 4) Сојузниот совет за правосудство,
- 5) Сојузниот завод за стопанско планирање,
- 6) Сојузниот завод за статистика,
- 7) Службата на општественото книговодство,
- 8) Сојузниот завод за социјално осигурување,
- 9) Сојузната стопанска комора,
- 10) Народната банка на Југославија.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 154

23 октомври 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

35.

Врз основа на членот 165 точка 3 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67, 54/67 и 30/68), во врска со членот 20 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66 и 1/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОВИТЕ И НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА 1968 ГОДИНА

Член 1

Одредбите од овој правилник се однесуваат на фондовите и средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници (во понатамошниот текст: фондовите), и тоа на:

1) Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта, основан со Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/65, 26/66, 28/66 и 32/68), освен на работната заедница на Фондот, која завршната сметка ја составува врз основа на Правилникот за составување на завршната сметка на работните организации за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/68);

2) Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи основан со Законот за Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/67), освен на работната заедница на Фондот, која завршната сметка ја составува врз основа на Правилникот за составување на завршната сметка на работните организации за 1968 година;

3) фондовите на заедниците на образованието основани според одредбите на Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување;

4) фондовите на определени форми на општествена заштита на децата основани според одредбите на Општиот закон за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67 и 54/67) и републичките закони;

5) фондовите за развој на стопански недоволно развиените подрачја на социјалистичките републики основани од републиките врз основа на одредбите од главата VIII на Општествениот план на стопанскиот развој на Југославија од 1961 до 1965 година и главата XIII од Сојузниот општествен план за 1963 година;

6) фондовите на општествено-политичките заедници основани според чл. 66 до 91 од Основниот закон на финансирање на општествено-политичките заедници;

7) републичките фондови за водите основани според членот 14 од Основниот закон за водите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 50/68);

8) Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, основан со Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65);

9) средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници, формирани според членот 176 од Законот за банките и кредитните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65, 29/65, 4/66, 26/66, 1/67, 17/67, 54/67, 26/68 и 50/68);

10) средствата на заедничките резерви на стопанските организации, формирани според одредбите на Законот за формирањето и употребата на средствата на заедничките резерви на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61 и 22/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/63, 14/65, 12/67, 54/67, 30/68 и 50/68) и Законот за формирање дополнителни средства за заеднички резерви на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 57/65).

Член 2

Во завршната сметка на фондот за 1968 година се искажуваат пренесените средства и пласманот на средствата од 1967 година и сите промени на средствата во 1968 година што се евидентирани преку жиро-сметката на фондот кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1968 година.

Приходите и расходите на фондот во 1968 година што не се евидентирани преку жиро-сметката на фондот до 31 декември 1968 година, нема да се искажат во завршната сметка на фондот за 1968 година туку во завршната сметка на фондот за 1969 година.

Ако општествено-политичката заедница донесла одлука во смисла на членот 164б став 3 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, во завршната сметка на фондовите на општествено-политичките заедници и на фондовите на заедниците на образованието се искажуваат и соодветниот дел од средствата што му се доделени на фондот на општествено-политичката заедница односно што се доделени, во смисла на членот 2 став 3 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување, како дополнителни средства на фондот на заедницата на образованието од приходите што ги остварила општествено-политичката заедница до 31 декември 1968 година а што се уплатени во буџетот до 31 јануари 1969 година. Извршените исплати на товар на доделените средства во текот на јануари 1969 година за создадените обврски до 31 декември 1968 година се искажуваат во соодветните ставки на расходите во билансот на средствата на фондовите на општествено-политичките заедници односно фондовите на заедниците на образованието.

Салдото на 31 декември 1968 година во завршната сметка за 1968 година на фондот на општествено-политичката заедница и на фондот на заедницата на образованието го сочинуваат средствата на жиро-сметката на 31 декември 1968 година и средствата распоредени во смисла на ставот 3 од овој член до 31 јануари 1969 година, намалени за износот на извршените исплати во текот на јануари 1969 година за создадените обврски до 31 декември 1968 година.

По кредитите што се користат и се отплатуваат, дадени од некој од фондовите од членот 1 на овој правилник, банката (ако користењето и отплатната служба се вршат преку банката), фондот односно работната или друга самоуправна организација на која ѝ е доверен фондот на управување (ако користењето и отплатната служба се вршат преку фондот односно работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување) ќе ја пресмета под 31 декември 1968 година каматата — интеркаларна и по втасаните обврски на должниците. За износот на пресметаната интеркаларна камата банката, фондот односно работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување во своето книговодство ќе го товари кредитот во користење, во корист на сметката на пресметаната камата по кредитите од

средствата на општествените фондови и општествено-политичките заедници и ќе ѝ издаде налог на Службата на општественото книговодство со кој ја задолжува и ја одобрува жиро-сметката на фондот, а во своето книговодство ќе ја задолжи сметката на пресметаната камата по кредитите од средствата на општествените фондови и општествено-политичките заедници во корист на сметката на средствата на фондот (група сметки 794). За износот на каматата по втасаните обврски, пресметана под 31 декември 1968 година, ќе се задолжат втасаните обврски во корист на пресметаната камата по кредитите од средствата на општествените фондови и општествено-политичките заедници.

Состојбата на кредитите во завршната сметка на фондот ќе се искаже без каматата која под 31 декември 1968 година е пресметана и прокнижена кај банката, фондот односно работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување, а не е евидентирана преку жиро-сметката на банката кај Службата на општественото книговодство до 31 декември 1968 година.

За да биде усогласена состојбата на кредитите дадени од фондот, според книговодството на банката, фондот односно работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување, со состојбата на тие кредити на жиро-сметката на тој фонд, — банката, фондот односно работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување ќе ја внесе во пописот на партиите на кредитите (на обрасците ИнУ-1 и Ин-2) состојбата на кредитите со пресметаната прокнижена а ненаплатена камата, и од вкупниот збир ќе ја одбие состојбата на сметките на кои е прокнижена наплатената камата.

Под 31 декември 1968 година банките врз основа на договор со фондот на товар на средствата на фондот ќе издадат налог за надоместок за извршените услуги по кредитите дадени од средствата на фондот.

Член 3

Завршната сметка на фондовите наведени во членот 1 од овој правилник се состои од:

- 1) биланс на фондот на 31 декември 1968 година;
- 2) извештај за кредитите во користење и отплатување и за втасаните обврски;
- 3) извештај за работењето.

Член 4

Кон завршната сметка на фондот се прилага записникот од седницата на собранието на општествено-политичката заедница односно органот на управувањето на фондот на која е донесена завршната сметка.

Член 5

Завршната сметка на фондот се составува врз основа на податоците од фондот, банката односно работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување.

Ако фондот давал кредити преку банката, завршната сметка на фондот се составува и врз основа на податоците што банката ќе ги достави до фондот односно работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управу-

вање. Во тој случај банката ќе му достави на фондот односно на работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување и податоци за почетната состојба, прометот и состојбата на сметката на каматата пресметана на 31 декември 1968 година по кредитите дадени од фондот. Овие податоци банката е должна да ги достави до 10 февруари 1969 година, со тоа што посебно да ја искаже состојбата на интеркаларната камата, ако таа не е спроведена преку жиро-сметката кај Службата на општественото книговодство на 31 декември 1968 година.

Состојбата на средствата, состојбата на изворите на средствата, состојбата на потрошокот на средствата и состојбата на примените и дадените кредити се утврдува врз основа на податоците од фондот, банката односно работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување и податоците од Службата на општественото книговодство.

Член 6

Завршната сметка на фондот ја составува фондот, а завршната сметка на фондот што ѝ е даден на управување на работната или друга самоуправна организација — работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување.

Член 7

Извештајот за работењето на фондот што го составува фондот односно работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување се составува на начинот и во обемот што им одговараат на потребите на фондот и на општествено-политичката заедница што го основала фондот.

Извештајот за работењето на фондот од ставот 1 на овој член содржи особено: општи податоци за фондот; преглед и анализа на целокупното работење на фондот и анализа на постигнатите резултати од дејноста на фондот; податоци за остварените приходи и извршените расходи на фондот, што се предвидени со планот за 1968 година, и за резултатите од дејноста на фондот во однос на неговите функционални расходи и на финансирањето на инвестициите; услови под кои фондот ја вршел својата дејност; податоци за обврските на фондот по основ на непосредното финансирање и за одобрените и неискористените кредити; податоци за побарувањата на фондот по втасаните а ненаплатени ануитети и за мерките преземени за наплата на тие ануитети; податоци за обврските на фондот по основ на примените кредити и за средствата на фондот орочени кај банката, како и други податоци од значење за работењето на фондот.

Член 8

Завршната сметка на фондот ја донесува до 5 март 1969 година органот на управувањето на фондот односно органот на управувањето на работната или друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување.

Член 9

Завршната сметка на фондот се доставува во рок од 10 дена од денот на нејзиното донесување во два примерока до Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на фондот и во еден примерок до надлежното собрание на општествено-политичката заедница.

Член 10

Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на фондот ќе му издаде на подносителот кој ќе достави уредна завршна сметка потврда за приемот на завршната сметка, најдоцна во рок од три дена од денот на поднесувањето.

Ако завршната сметка не ги содржи сите делови наведени во членот 3 на овој правилник и ако кон завршната сметка не е приложен записникот од членот 4 на овој правилник, ќе се смета дека завршната сметка не е поднесена и Службата на општественото книговодство за тоа писмено ќе го извести подносителот на завршната сметка во рок од три дена од денот на приемот на завршната сметка.

Член 11

Фондот и работната односно друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување се должни кон завршната сметка да ѝ поднесат на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на фондот и налог за уплатување на разликата помеѓу износите на обврските спрема општествената заедница утврдени до крајот на годината и аконтациите на тие обврски уплатени во текот на годината.

Ако е со решението на Службата на општественото книговодство за завршната сметка утврдено дека постојат ненамирани обврски спрема општествената заедница, или дека тие обврски се намирени во износи поголеми отколку што изнесуваат според тоа решение, Службата на општественото книговодство во рок од 10 дена од денот на приемот на решението ќе изврши наплата на ненамирените обврски спрема општествената заедница односно враќање на повеќе наплатените износи — по налозите односно по барањето за враќање што го поднесол фондот или работната односно друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување. Наплатата на ненамирените обврски ги товари средствата на фондот на текуштата година, а враќањето на повеќе наплатените обврски се книжи во корист на средствата на фондот во текуштата година.

Член 12

Службата на општественото книговодство до 10 мај 1969 година ќе изработи збирни прегледи на завршните сметки за 1968 година, и тоа по видовите на фондовите и според општествено-политичките заедници што ги основале фондовите односно чии се средствата за финансирање на инвестициите во стопанството.

Член 13

Завршната сметка на фондот се составува на следните обрасци:

1) за Фондот на федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта и за фондовите за развој на стопански недоволно развиените подрачја на социјалистичките републики — на образецот ЗСФНП-1 — Биланс на Фондот (на федерацијата — републиката) за кредитирање на стопански недоволно развиените (републики, краишта, подрачја) на 31 декември 1968 година;

2) за Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи — на образецот ЗСФКИ-1 — Биланс на Фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи на 31 декември 1968 година;

3) за фондовите на заедниците на образованието — на образецот ЗСОБ-1 — Биланс на средствата за образование и воспитување — на 31 декември 1968 година и на образецот ЗСОБ-2 — Преглед на потрошокот на средствата за образование и воспитување по видовите установи — од 1 јануари до 31 декември 1968 година;

4) за фондовите на определени форми на општествена заштита на децата — на образецот ЗСФДД-1 — Биланс на фондот за додаток на деца на 31 декември 1968 година, на образецот ЗСФДЗ-1 — Биланс на фондот за непосредна детска заштита — на 31 декември 1968 година и на образецот ЗСФДЗ-2 — Преглед на потрошокот на средствата на фондот за непосредна детска заштита по формите на заштита — од 1 јануари до 31 декември 1968 година;

5) за фондовите на општествено-политичките заедници основани според чл. 66 до 91 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, за републичките фондови на водите и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности — на образецот ЗСФОПЗ-1 — Биланс (назив на фондот и на општествено-политичката заедница) на 31 декември 1968 година;

6) за средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници — на образецот ЗСИС-1 — Биланс на средствата на општествено-политичките заедници за инвестиции во стопанството — на 31 декември 1968 година;

7) за средствата на заедничките резерви на стопанските организации — на образецот ЗСЗР-1 — Биланс на средствата на заедничките резерви на стопанските организации — на 31 декември 1968 година.

Обрасците наведени во ставот 1 на овој член се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

Заради овозможување механографска обработка на податоците од завршните сметки, работните организации што ги издаваат обрасците можат обрасците од овој член да ги печатат според димензиите и другите технички услови што ќе ги определи Службата на општественото книговодство.

Член 14

За секој фонд од членот 1 на овој правилник чии средства се користени во вид на кредит, се составуваат извештаи на обрасците од Службата на општественото книговодство, и тоа:

1) на образецот ИнУ-1 — Извештај за инвестиционите кредити во користење и за средствата за учество, пречекорување и гаранции, на 31 декември 1968 година;

2) на образецот Ин-2 — Извештај за кредитите во отплатување и за втасаните обврски на 31 декември 1968 година.

Извештаите од ставот 1 на овој член се прилагаат кон завршната сметка.

Член 15

Пополнувањето на обрасците наведени во членот 13 од овој правилник се врши врз основа на податоците од евиденцијата на фондот или работната односно друга самоуправна организација на која ѝ е даден фондот на управување и од податоците од обрасците ИнУ-1 и Ин-2 (член 14).

Обрасците ИнУ-1 и Ин-2 ги пополнуваат банките преку кои се дадени кредити од средствата на фондовите од членот 1 на овој правилник. Во обрасците под посебни редни броеви се внесуваат податоци за секоја партија кредит во користење односно отплатување. Пополнувањето на одделни колони се врши според важечките упатства на Службата на општественото книговодство, ако со овој правилник не е предвидено поинаку.

При пополнувањето на образецот ЗСФДД-1 се искажуваат:

— под ред. бр. 19 — надоместоците за исплатените додатоци на деца на кадровците и придонеси на додаток на деца на другите корисници.

Под изразот „другите корисници“ се подразбираат оние корисници што не се опфатени во колоните под ред. бр. 21, 22 и 23 на овој образец;

— под ред. бр. 26 — сите форми на надоместок (преноси на средства) на заводите за социјално осигурување по основ на договорите за вршење услуги за сметка на фондот;

— под ред. бр. 30 — средствата за непосредна детска заштита пренесени на републичките и општинските фондови во текот на годината, ако е во текот на 1968 година вршен таков пренос.

При пополнувањето на образецот ЗСФДЗ-1, под ред. бр. 20 се искажува и преносот на средствата на име учество за добивање кредит.

При пополнувањето на образецот ЗСФД-2 задолжително е да се искаже сложувањето на износите во колоните, и тоа:

— во колоната 4 со ред. бр. 17 на образецот ЗСФДЗ-1;

— во колоната 5 со ред. бр. 18 на образецот ЗСФДЗ-1;

— во колоната 6 со ред. бр. 19 на образецот ЗСФДЗ-1;

— во колоната 7 со ред. бр. 20 на образецот ЗСФДЗ-1.

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-321/1
13 јануари 1969 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смиљек, с. р

Образец ЗСИФНП-1

Социјалистичка Република _____
 Автономна Покраина _____

Б И Л А Н С

НА ФОНДОТ НА _____ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛ-
 (федерацијата — републиката)
 НО РАЗВИЕНИТЕ _____ НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА
 (република — краишта — подрачја)

Реден број	О П И С	И з н о с
1	2	3

I. СРЕДСТВА

1. Пренесени средства

- 1 Сопствени средства пренесени од изминатата година (ЗСИФНП-1 за 1967 година, ред. бр. 41)
- 2 Средства на кредитите пренесени од изминатата година (ЗСИФНП-1 за 1967 година, ред. бр. 42)
- 3 Вкупно (ред. бр. 1 + 2) _____
 Од тоа: _____
- 4 Кредити дадени од фондот (ЗСИФНП-1 за 1967 година, ред. бр. 37)
- 5 Орочени средства (ЗСИФНП-1 за 1967 година, ред. бр. 38)
- 6 Издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи (ЗСИФНП-1 за 1967 година, ред. бр. 39)
- 7 Салдо на жиро-сметката (ЗСИФНП-1 за 1967 година, ред. бр. 36)
- 8 Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3) _____

2. Уплати на приходите во текуштата година

- 9 Примени средства од федерацијата односно републиката за кредитирање
- 10 Примени кредити
- 11 Примени дотации
- 12 Камата по дадени кредити
- 13 Други приходи
- 14 Вкупно приходите (ред. бр. 9 до 13) _____

3. Ослободени средства

- 15 Наплатени отплати по дадените кредити
- 16 Вратени орочени средства
- 17 Вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи _____
- 18 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 до 17) _____
- 19 Вкупно средствата (ред. бр. 8+14+18) _____

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА

1. Непосредни расходи

- 20 Пренос на средствата врз банката за финансирање без обврски за враќање
- 21 Пренос на средствата од делот на камата на име на работната заедница на фондот
- 22 Отплати по примените кредити
- 23 Други непосредни расходи
- 24 Вкупно расходите (ред. бр. 20 до 23) _____

2. Употреба на средствата

- 25 Дадени кредити на банките во текот на годината
- 26 Дадени кредити на други организации во текот на годината
- 27 Издвоени средства на сметка на орочените депозити

1	2	3
28	Издвоени средства 40% на исплатите за инвестиции	
29	Издвоени средства 10% од гарантниот износ	
30	Издвоени средства до 2% за енергетиката	
31	Вкупно употребените средства (ред. бр. 25 до 30)	
32	Вкупно употребените средства (ред. бр. 24 + 31)	
33	Непотрошени средства (ред. бр. 7+14+18 минус ред. бр. 32) = салдо на жиро-сметката на 31 декември 1968 година	

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ

34	Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 33)	
35	Кредити дадени од фондот (ред. бр. 4+25+26 минус ред. бр. 15)	
36	Состојба на орочените средства (ред. бр. 5+27 минус ред. бр. 16)	
37	Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантните износи (ред. бр. 6+28+29+30 минус ред. бр. 17)	
38	Вкупни средства на фондот на 31 декември 1968 година (ред. бр. 34 до 37)	

Од тоа:

39	Сопствени средства (ред. бр. 38 минус ред. бр. 40)	
40	Туѓи средства (ред. бр. 2+10 минус ред. бр. 22)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСФКИ-1

Б И Л А Н С

НА ФОНДОТ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗВОЗНИ РАВОТИ
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
I. СРЕДСТВА		
1. Пренесени средства		
1	Пренесени кредити што од името на федерацијата ги извршува Фондот	
2	Пренесени средства за кредитирање на извозот	
3	Пренесени средства за осигурување	
4	Вкупно (ред. бр. 1 до 3)	
2. Уплати на приходите во текуштата година		
а). Средства за кредитирање на извозот		
5	Примени средства од федерацијата	
6	Примени средства на посебната резерва за заштита од земјотресите	
7	Примени кредити	
8	Примени дотации	
9	Камати по дадени кредити	
10	Други приходи	
11	Вкупно (ред. бр. 5 до 10)	

1	2	3
б) Средства од осигурувања		
12 Наплатени премии за осигурување		
13 Други приходи		
14 Вкупно (ред. бр. 12 плус 13)		
3. Ослободени средства		
15 Наплатени отплати по дадени кредити		
16 Други ослободени средства		
17 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 15 плус 16)		
18 ВКУПНИ СРЕДСТВА (ред. бр. 4 плус 11 плус 14 плус 17)		
II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА		
1. Непосредни расходи		
а) На товар на средствата за кредитирање		
19 Финансирање без обврска за враќање		
20 Платени камати на средствата за инвестиции во стопанството		
21. Платени камати на примените средства на посебната резерва за заштита од земјотрес		
22 Отплати по примените кредити		
23 Враќање на примени средства на посебната резерва за заштити од земјотрес		
24 Пренос на средствата за подмирување на трошоците на работната заедница		
25 Други непосредни расходи		
26 Вкупно (ред. бр. 19 до 25)		
б) На товар на средствата на осигурувањето		
27 Исплати на обврските по настанатите осигурени случаи (штети) од работите на осигурувањето		
28 Пренос на дел премии за осигурување (режиски додаток) за подмирување на трошоците за спроведување на работите на осигурувањето		
29 Други исплати по основ на осигурувањето		
30 Вкупно (ред. бр. 27 до 29)		
2. Употреба на средствата за кредитирање на извозот		
31 Дадени кредити што од името на федерацијата ги извршува Фондот		
32 Дадени кредити на банките во текот на годината		
33 Вкупно (ред. бр. 31 плус 32)		
34 Вкупни расходи и употребени средства (ред. бр. 26 плус 30 плус 33)		
35 Непотрошени средства (ред. бр. 18 минус 34) — салдо на жиро-сметката на 31 декември 1968 година		
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ		
36 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 35)		
37 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 1 плус 33 минус 15)		
38 Вкупни средства на фондот на 31 декември 1968 година (ред. бр. 36 плус 37) Од тоа:		
39 Сопствени средства (ред. бр. 38 минус 40)		
40 Туѓи средства (ред. бр. 6 плус 7 минус 22 плус 23)		

Образец ЗСОБ-1

Социјалистичка Република _____

Автономна Покрајина _____

Општина _____

Б И Л А Н С

НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	О П И С	И з н о с
1	2	3

I. СРЕДСТВА**1. Пренесени средства**

- 01 Сопствени средства од претходната година (ЗСОБ-1 за 1967 година, ред. бр. 44)
- 02 Средства на кредитите пренесени од претходната година (ЗСОБ-1 за 1967 година, ред. бр. 45)
- 03 Вкупно (ред. бр. 01 плус 02)
 Од тоа:
- 04 Салдо на жиро-сметката (ЗСОБ-1 за 1967 година, ред. бр. 38)
- 05 Состојба на кредитите од фондот (ЗСОБ-1 за 1967 година, ред. бр. 40)
- 06 Состојба на орочените средства (ЗСОБ-1 за 1967 година, ред. бр. 41)
- 07 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантните износи (ЗСОБ-1 за 1967 година, ред. бр. 42)
- 08 Вкупно (ред. бр. 04 до 07 = ред. бр. 03)

2. Уплати на приходите во текуштата година

- 09 Средства од придонесите за образование и од данок на промет (член 2 ст. 1 и 2 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување)
- 10 Дополнителни средства од буџетот на општествено-политичките заедници
- 11 Средства од стопански организации
- 12 Средства од други работни организации
- 13 Средства од самопридонеси на граѓани
- 14 Други средства од граѓани
- 15 Наплатен надоместок за школување на ученици од подрачјето на други заедници на образованието
- 16 Дополнителни средства од републичките заедници на образованието
- 17 Средства од кредити
- 18 Средства од камати по кредити, орочени и други средства
- 19 Други приходи
- 20 ВКУПНО ПРИХОДИТЕ (ред. бр. 09 до 19)

3. Ослободени средства

- 21 Наплатени отплати по дадени кредити
- 22 Вратени орочени средства
- 23 Вратени издвоени средства на исплатите за инвестиции и гарантни износи
- 24 ВКУПНО ОСЛОБОДЕНИТЕ СРЕДСТВА (ред. бр. 21 до 23)
- 25 ВКУПНО (ред. бр. 04+20+24)
- 26 Издвоено за резерва на заедниците на образованието
- 27 Средства за употреба во текуштата година (ред. бр. 25 минус 26)

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА**1. Непосредни расходи**

- 28 Финансирање на научноистражувачката работа во областа на образованието и воспитувањето
- 29 Стипендии за школување
- 30 Пренос на средствата за редовни расходи на установите за образование и воспитување
- 31 Пренос на средствата на работни организации за непосредно финансирање на образованието на кадрите

1	2	3
32	Непосредни исплати за инвестиции	
33	Пренос на средствата за инвестиции на установите за образование и воспитување и за учеството по кредити	
34	Трошоци на стручната служба на заедниците на образованието	
35	Други расходи	
36	ВКУПНО (ред. бр. 28 до 35)	
2. Употребени средства		
37	Кредити за проширување на материјалната основа на образованието и воспитувањето	
38	Кредити за школување	
39	Отплати по примени кредити	
40	Издвоени средства на сметката на орочените депозити	
41	Издвоени средства на исплатите за инвестиции	
42	Издвоени средства 10% од гарантниот износ	
43	Издвоени средства до 2% за енергетиката	
44	Вкупно употребените средства (ред. бр. 37 до 43)	
45	Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 36 плус 44)	
46	НЕПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА (ред. бр. 27 минус 45) = САЛДО НА ЖИРО-СМЕТКАТА НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА	
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ		
47	Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 46)	
48	Состојба на дадените кредити (ред. бр. 05 + 37 + 38 минус 21)	
49	Состојба на орочените средства (ред. бр. 06 + 40 минус 22)	
50	Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 07 + 41 до 43 минус 23)	
51	ВКУПНИ СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ (ред. бр. 47 до 50)	
52	Сопствени средства (ред. бр. 51 минус 53)	
53	Туѓи средства (ред. бр. 02 + 17 минус 39)	
54	Слободни средства на резервата на заедницата на образованието	
IV. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ТРОШОЦИТЕ НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА		
55	Издатоци за материјали и услуги	
56	Лични доходи (нето)	
57	Придонеси од личните доходи и спрема личните доходи	
58	Исплати за инвестиции	
59	Друго	
60	НЕПОТРОШЕНИ СРЕДСТВА (ред. бр. 34 минус 55 до 59)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСОБ-2

Социјалистичка Република _____

Автономна Покраина _____

Општина _____

ПРЕГЛЕД

НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТУВАЊЕ ПО ВИДОВИТЕ УСТАНОВИ

(назив на заедницата)

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	Вид установи за образование и воспитување	Вкупно	Средства за редовна дејност	Непосредни исплати за инвестиции	Пренос на средства за инвестиции	Кредити за инвестиции
1	2	3	4	5	6	7
1	Основни училишта					
2	Училишта за ученици во стопанството					
3	Училишта за квалификувани работници					

1	2	3
4	Технички и други стручни училишта за стопанството и јавните служби	
5	Школи за образование на наставниот кадар	
6	Уметнички школи	
7	Гимназии	
8	Специјални школи	
9	Посебни школи за возрасни	
10	Школи за дополнително образование	
11	Виши школи	
12	Школски центар	
13	Универзитети, факултети и уметнички академии	
14	Претшколски установи	
15	Домови за ученици	
16	Домови за студенти	
17	Работнички и народни универзитети	
18	Други установи за образование и воспитување	
19	Вкупно (ред. бр. 1 до 18)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСФДЦ-1

Социјалистичка Република

Б И Л А Н С
НА ФОНДОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА
НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3
I. БИЛАНС		
A. АКТИВА		
01	Парични средства на жиро-сметката	
02	Парични средства на резервата	
03	Благајна и други парични средства	
04	Обврзници и благајнички записи	
05	Друга актива	
06	Непокриена загуба	
07	Вкупно активата (ред. бр. 01 до 06)	
B. ПАСИВА		
08	Краткорочни кредити кај банката	
09	Други извори на кредити	
10	Кредити за покритие вишокот на расходите од поранешните години	
11	Дел од резервата кој се користи за обртни средства	
12	Резерва на фондот	
13	Друга пасива	
14	Нераспореден вишок на приходите	
15	Вкупно пасивата (ред. бр. 08 до 14)	

1	2	3
II. ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ НА ФОНДОТ		
1. Приходи		
16	Од придонесите на активните осигуреници	
17	Од придонесот за пензионери	
18	Приходи по основот на надоместоци на штета	
19	Други придонеси и приходи	
20	Вкупно приходите (ред. бр. 16 до 19)	
2. Расходи		
21	Додаток на деца на активните осигуреници	
22	Додаток на деца на пензионерите	
23	Додаток на деца на кадровците	
24	Додаток на деца на лицата привремено вон работен однос	
25	Додаток на деца на другите корисници	
26	Надоместок за вршење работите во врска со додатокот на деца	
27	Трошоци на самоуправувањето	
28	Отплати на кредитот за покрите на вишокот на расходите од претходната година	
29	Извојувања за резерва	
30	Други расходи	
31	Вкупно расходите (ред. бр. 21 до 30)	
32	Вишок на приходите — расходите во текуштата година (ред. бр. 20 минус 31 и 33 до 35 односно 31 минус 20)	
3. Распоред на вишокот на приходите		
33	Распоредено за резерва на фондот	
34	Распоредено за општинските фондови на непосредната детска заштита	
35	Распоредено за републичкиот фонд на непосредната детска заштита	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСФДЗ-1

Б И Л А Н С НА ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3

I. СРЕДСТВА**1. Пренесени средства**

01 Преземени средства од фондот за додаток на деца

2. Уплати на приходи во текуштата година

02 Средства од придонесот за непосредна детска заштита

03 Средства од приходите на општествено-политичките заедници

04 Средства од работните организации

05 Средства од други организации

06 Средства на граѓаните

07 Средства од републичкиот фонд за додаток на деца

1	2	3
08 Средства од примените кредити		
09 Средства од камати по кредитите, орочени и други средства		
10 Други приходи		
11 Вкупно (ред. бр. 02 до 10)		

3. Ослободени средства

12 Наплатени отплати по дадени кредити	
13 Вратени орочени средства	
14 Вратени издвоени средства на исплатите за инвестиции и гарантни износи	
15 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 12 до 14)	
16 Средства за употреба во текуштата година (ред. бр. 01 плус 11 плус 15)	

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА**1. Непосредни расходи**

17 Учество во трошоците на установите за услуги на децата	
18 Пренос на средствата за редовни расходи на установите	
19 Непосредни исплати за инвестиции	
20 Пренос на средствата на установите за инвестиции	
21 Трошоци на стручната служба	
22 Отплати по примените кредити	
23 Други расходи	
24 Вкупно (ред. бр. 17 до 23)	

2. Употребени средства

25 Кредити дадени за инвестиции	
26 Други кредити	
27 Издвоени средства на сметката на орочените депозити	
28 Издвоени средства на исплатите за инвестиции	
29 Издвоени средства 10% од гарантен износ	
30 Издвоени средства до 2% за енергетиката	
31 Вкупно употребените средства (ред. бр. 25 до 30)	
32 Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 24 плус 31)	

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ

33 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 16 минус 32)	
34 Состојба на дадените кредити (ред. бр. 25 плус 26 минус 12)	
35 Состојба на орочените средства (ред. бр. 27 минус 13)	
36 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 28 плус 29 плус 30 минус 14)	
37 Вкупни средства на 31 декември 1968 година (ред. бр. 33 до 36)	
38 Сопствени средства (ред. бр. 37 минус 39)	
39 Туѓи средства (ред. бр. 08 минус 22)	

Образец ЗСФДЗ-2

ПРЕГЛЕД
НА ПОТРОШОКОТ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА ПО ФОР-
МИТЕ НА ЗАШТИТАТА

(назив на фондот)

ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	Форми на непосредна детска заштита	Вкупно	Учество во трошоците на установите за услуги на децата	Средства за редовна деј- ност	Непосредна исплата за инвестиции	Пренос на средствата за инвестиции
1	2	3	4	5	6	7
01	Јасли					
02	Обденишта					
03	Градинки					
04	Претшколски установи за дефектни деца					
05	Продолжен престој во учи- лиште					
06	Продолжен престој во учи- лиште за дефектни деца					
07	Училишни кујни					
08	Кујни за општествена исхра- на на децата					
09	Одморалишта и летувалишта за деца и младина					
10	Домови за деца без родители					
11	Специјални социјални уста- нови					
12	Специјални училишта и ин- тернати					
13	Домови за ученици					
14	Прифатилишта за деца и мла- дина					
15	Пионерски центри, домови и клубови					
16	Други форми					
17	Вкупно (ред. бр. 1 до 16)					

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСФОПЗ-1

Социјалистичка Република _____
 Автономна Покраина _____
 Општина _____

Б И Л А Н С

(назив на фондот и на општествено-политичката заедница)

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	О П И С	И з н о с	
		според финанси- скиот план	остварено
1	2	3	4

I. СРЕДСТВА**1. Пренесени средства**

- Сопствени средства пренесени од претходната година
(ЗСФОПЗ-1 за 1967 година, ред. бр. 52)
- Средства на кредитите пренесени од претходната година
(ЗСФОПЗ-1 за 1967 година, ред. бр. 53)

1	2	3	4
3	Вкупно (ред. бр. 1+2) Од тоа:		
4	Салдо на жиро-сметката (ЗСФОПЗ-1 за 1967 година, ред. бр. 43)		
5	Состојба на кредитите дадени од фондот (ЗСФОПЗ-1 за 1967 година, ред. бр. 48)		
6	Состојба на орочените средства (ЗСФОПЗ-1 за 1967 година, ред. бр. 49)		
7	Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантни износи (ЗСФОПЗ-1 за 1967 година, ред. бр. 50)		
8	Вкупно (ред. бр. 4 до 7 = ред. бр. 3)		

2. Остварени средства во текуштата година

а) Приходи во текуштата година

- 9 Средства примени од буџетот на општествено-политичката заедница што го основала фондот
- 10 Средства примени од други фондови на општествено-политичката заедница што го основала фондот
- 11 Средства примени од буџетот и фондовите на други општествено-политички заедници
- 12 Средства примени од работни организации
- 13 Средства примени од други организации и општествени правни лица
- 14 Средства примени од граѓански правни лица и граѓани
- 15 Средства од примени кредити
- 16 Средства од наплатени камати по кредити, орочени и други средства
- 17 Други приходи
- 18 Вкупно приходите во текуштата година (ред. бр. 9 до 17)

б) Ослободени средства во текуштата година

- 19 Од наплатени отплати по кредити дадени од фондот
- 20 Од вратени орочени средства
- 21 Од вратени издвоени средства на исплатите за инвестиции и гарантни износи
- 22 Вкупно ослободените средства во текуштата година (ред. бр. 19 до 21)
- 23 Вкупно остварените средства во текуштата година (ред. бр. 18 + 22)
- 24 Вкупно средствата за употреба во текуштата година (ред. бр. 4 + 23)

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕКУШТАТА ГОДИНА

1. Непосредни расходи

- 25 Функционални расходи што имаат карактер на материјални расходи непосредно од фондот
- 26 Функционални расходи што имаат карактер на лични примања непосредно од фондот
- 27 Пренос на средства на други корисници за функционални расходи (без обврска за враќање)
- 28 Инвестициони расходи непосредно од фондот
- 29 Пренос на средства на други корисници за инвестициони расходи (без обврска на враќање)
- 30 Отплати по примени кредити
- 31 Лични расходи на администрацијата на фондот
- 32 Материјални расходи на администрацијата на фондот
- 33 Други расходи непосредно од фондот
- 34 Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 25 до 33)

2. Употребени средства

- 35 Кредити дадени од фондот за функционални расходи
- 36 Кредити дадени од фондот за инвестициони расходи
- 37 Издвоени средства на сметката на орочените депозити

1	2	3	4
38	Издвоени средства на исплатите за инвестиции		
39	Издвоени средства 10% на име гарантни износи		
40	Издвоени средства до 2% за енергетиката		
41	Вкупно употребените средства (ред. бр. 35 до 40)		
42	Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 34 + 41)		
43	Салдо на жиро-сметката на 31 декември 1968 година (ред. бр. 24 минус ред. бр. 42)		
44	Втасани побарувања		
45	Втасани обврски		
46	Вкупно расположивите средства на 31 декември 1968 година (ред. бр. 43 + 44 минус ред. бр. 45)		

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ

- 47 Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 43)
 48 Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5 + 35 + 36 минус ред. бр. 19)
 49 Состојба на орочените средства (ред. бр. 6 + 37 минус ред. бр. 20)
 50 Состојба на издвоените средства на исплатите за инвестиции и гарантни износи (ред. бр. 7 + 38 + 39 + 40 минус ред. бр. 21)
 51 Вкупни средства на фондот на 31 декември 1968 година (ред. бр. 47 до 50)
 Од тоа:
 52 Сопствени средства на фондот (ред. бр. 51 минус ред. бр. 53)
 53 Состојба на примените кредити — туѓи средства (ред. бр. 2 + 15 минус ред. бр. 30)

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСИС-1

Социјалистичка Република _____

Автономна Покраина _____

Општина _____

Б И Л А Н С

НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТО-
ПАНСТВОТО

(назив на општествено-политичката заедница)

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	О П И С	Износ
1	2	3

I. СРЕДСТВА

1. Пренесени средства

- 1 Средства пренесени од изминатата година
 Од тоа:
 2 Пренесено на банките во кредитниот фонд на име влог (ЗСИС-1 за 1967 година, ред. бр. 33)
 3 Дадени кредити (ЗСИС-1 за 1967 година, ред. бр. 31)
 4 Орочени средства (ЗСИС-1 за 1967 година, ред. бр. 32)
 5 Салдо на жиро-сметката (ЗСИС-1 за 1967 година, ред. бр. 30)
 6 Вкупно (ред. бр. 2 до 5 = ред. бр. 1)

1	2	3
2. Уплата на приходите во текуштата година		
7	Камата на фондовите во стопанството	
8	Средства од распределбата на општествените придонеси	
9	Камата по дадени кредити	
10	Приходи по основ на влогови во кредитните фондови	
11	Други приходи	
12	Вкупно приходите (ред. бр. 7 до 11)	
3. Ослободени средства		
13	Наплатени отплати по дадени кредити	
14	Вратени орочени средства	
15	Вкупно ослободените средства (ред. бр. 13+14)	
16	Вкупни средства (ред. бр. 6+12+15)	
II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА		
1. Непосредни расходи		
17	Пренос на средствата кон банките на име влог во кредитниот фонд	
18	Пренос на средствата кон банките за финансирање на инвестициите без обврска за враќање	
19	Пренос на средствата во Фондот на федерацијата за развој на стопански недоволно развиените републики и краишта	
20	Пренос во фондот за кредитирање и осигурување на определени извозни работи	
21	Платена камата на средства на општествено-политичката заедница за инвестиции во стопанството	
22	Покритие на разликата во каматата на банката (член 28 од Законот за банките)	
23	Други непосредни расходи	
24	Вкупно расходите (ред. бр. 17 до 23)	
2. Употреба на средствата		
25	Дадени кредити на банките во текот на годината	
26	Пренос на средствата кон банката како депозит со отказан рок	
27	Вкупно (ред. бр. 25+26)	
28	Вкупно употребените средства (ред. бр. 24+27)	
29	Непотрошени средства (ред. бр. 5+12+15 минус ред. бр. 28) = салдо на жиро-сметката на 31 декември 1968 година	
III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ		
30	Состојба на средствата на жиро-сметката (ред. бр. 29)	
31	Состојба на дадените кредити (ред. бр. 3+25 минус ред. бр. 13)	
32	Состојба на орочените средства (ред. бр. 4+26 минус ред. бр. 14)	
33	Состојба на дадените влогови во кредитниот фонд на банката (ред. бр. 2+17)	
34	Вкупни средства на 31 декември 1968 година (ред. бр. 30 до 33)	

(Место и датум)

(Печат и потписи на овластените лица)

Образец ЗСЗР-1

Социјалистичка Република _____

Автономна Покраина _____

Општина _____

Б И Л А Н С

НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(назив на општествено-политичката заедница)

НА 31 ДЕКЕМВРИ 1968 ГОДИНА

Реден број	О П И С	И з н о с
1	2	3

I СРЕДСТВА

1 Пренесени средства

- 1 Сопствени средства пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 за 1967 година, ред. бр. 61)
- 2 Средства од кредити и позајмици пренесени од претходната година (ЗСЗР-1 за 1967 година, ред. бр. 62)
- 3 Вкупно (ред. бр. 1+2)
- Од тоа:
- 4 Салдо на жиро-сметката (ЗСЗР-1 за 1967 година, ред. бр. 55)
- 5 Состојба на кредитите дадени од средствата на заедничките резерви на стопанските организации (ЗСЗР-1 за 1967 година, ред. бр. 56)
- 6 Состојба на орочените средства (ЗСЗР-1 за 1967 година, ред. бр. 57)
- 7 Состојба на издвоените средства (ЗСЗР-1 за 1967 година, ред. бр. 58)
- 8 Состојба на 50% депонирани дополнителни средства (ЗСЗР-1 за 1967 година, ред. бр. 59)
- 9 Вкупно (ред. бр. 4 до 8 = ред. бр. 3)

2. Остварени средства во текуштата година

а) Приходи

- 10 Средства од распределбата на општествените придонеси — редовни средства
- 11 Средства примени од буџетот, од средствата на заедничките резерви и од фондовите на општествено-политичките заедници
- 12 Средства од кредити и позајмици
- 13 Средства од примени камати по дадени кредити и од 50% депонирани дополнителни средства
- 14 Други приходи
- 15 Вкупно приходите (ред. бр. 10 до 14)

б) Ослободени средства

- 16 Од отплати на 50% депонирани дополнителни средства
- 17 Од отплати по дадени кредити
- 18 Од вратени орочени средства
- 19 Од вратени издвоени средства на исплати за инвестиции и гарантни износи
- 20 Вкупно ослободените средства (ред. бр. 16 до 19)
- 21 Вкупно остварените средства во текуштата година (ред. бр. 15+20)
- 22 Вкупно средствата за употреба во текуштата година (ред. бр. 4+21)

II. НЕПОСРЕДНИ РАСХОДИ И УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ВО ТЕКУШТАТА ГОДИНА

1. Непосредни расходи

- 23 За покрите на деловните загуби на стопанските организации
- 24 За санации на стопанските организации

1	2	3
25	За исплата на минималните лични доходи на работниците	
26	За исплата на личните доходи во рудниците на јаглен	
27	За исплата на трошоците за преквалификација на рударите	
28	Отплати по примени кредити	
29	Други непосредни расходи	
30	Вкупно непосредните расходи (ред. бр. 23 до 29)	

2. Употребени средства

31	Кредити и позајмици за покрите на деловните загуби на стопанските организации	
32	Кредити и позајмици за покрите на минималните лични доходи	
33	Кредити инвестициони за санација на стопанските организации	
34	Кредити неинвестициони за санација на стопанските организации	
35	Кредити инвестициони за унапредување на дејноста на стопанските организации	
36	Кредити инвестициони за унапредување на дејноста на стопанските организации	
37	Кредити за исплата на личните доходи на определени стопански организации	
38	Кредити за трошоци за преквалификација на работници на определени стопански организации	
39	Кредити од заедничките резерви на стопанските организации на други општествено-политички заедници	
40	Издвоени средства на сметка на орочените депозити	
41	Издвоени средства на исплатите за иввестиции	
42	Издвоени средства 10% на име гарантни износи	
43	Издвоени средства до 2% за енергетика	
44	Вкупно употребените средства (ред. бр. 31 до 43)	
45	Вкупно непосредните расходи и употребените средства (ред. бр. 30+44)	
46	Салдо на жиро-сметката на 31 декември 1968 година (ред. бр. 22 минус ред. бр. 45)	
47	Втасани побарувања	
48	Втасани обврски	
49	Вкупно расположивите средства на 31 декември 1968 година (ред. бр. 46+47 минус ред. бр. 48)	

III. СРЕДСТВА НА 31 ДЕКЕМВРИ

50	Состојба на средствата на жиро-сметката на 31 декември 1968 година (ред. бр. 46)	
51	Состојба на кредитите дадени од фондот (ред. бр. 5+31 до 39 минус ред. бр. 17)	
52	Состојба на орочените средства (ред. бр. 6+40 минус ред. бр. 18)	
53	Состојба на издвоените средства (ред. бр. 7+41+42+43 минус ред. бр. 19)	
54	Состојба на 50% депонирани средства (ред. бр. 8 минус ред. бр. 16)	
55	Вкупни средства (ред. бр. 50 до 54)	
Од тоа:		
56	Сопствени средства на фондот (ред. бр. 55 минус ред. бр. 57)	
57	Примени кредити и позајмици — туѓи средства (ред. бр. 2+12 минус ред. бр. 28)	

36.

Врз основа на членот 7 став 1 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/65), во согласност со сојузниот секретар за стопанство, Сојузниот совет за здравство и социјална политика пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ КОЛИЧИНИ НА ПЕСТИЦИДИ ВО ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ

Член 1

Прехранбени продукти во кои или на кои се наоѓаат остатоци од пестициди можат да се пуштаат во промет само под условите пропишани со овој правилник.

Член 2

Како пестициди, во смисла на овој правилник, се подразбираат хемиските средства и нивните метаболити кои се употребуваат:

- 1) за сузбивање на предизвикувачи на растителни болести, штетни инсекти, крлежи, полжави, нематоди и плевели;
- 2) за уништување на инсекти, пренесувачи на предизвикувачи на заразни болести кај луѓето и животните;
- 3) за уништување на штетни глодачи и птици.

Член 3

Одредбите од овој правилник се однесуваат на следните прехранбени продукти:

- 1) овошје, зеленчук и печурки и производи од овошје зеленчук и печурки;
- 2) жита и нивни преработки;
- 3) плодови (семе) и делови од растенија, што се употребуваат за производство на јастиви масла;
- 4) масти и масла;
- 5) млеко и производи од млеко;
- 6) месо, производи од месо и други прехранбени продукти од животинско потекло.

Член 4

Прехранбените продукти од членот 3 на овој правилник можат да се пуштаат во промет само ако остатоците од пестициди што тие ги содржат при пуштањето во промет не ги надминуваат количините означени во Табелата за максимално дозволените количини на пестициди во прехранбени продукти.

Табелата од ставот 1 на овој член е отпечатена кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 5

Прехранбени продукти што содржат остатоци од два или повеќе пестициди можат да се пуштаат во промет, ако вкупните остатоци од тие пестициди не ја надминуваат максимално дозволената количина на најтоксичната супстанција.

Прехранбени продукти што содржат остатоци од два или повеќе пестициди со синергистичко дејство не можат да се пуштаат во промет, без оглед на количината на пестициди што ја содржат.

Член 6

Прехранбени продукти во сурова или полупреработена состојба што содржат остатоци на пестициди во количини поголеми од дозволените можат да се пуштаат во промет, ако по соодветна обработка остатоците на пестициди во тие продукти не ги надминуваат количините определени во табелата од членот 4 на овој правилник.

Продуктите од ставот 1 на овој член можат да се пуштаат во промет по соодветна обработка само ако со лабораториско испитување во некоја од овластените установи за испитување на пестициди во прехранбени продукти се утврди дека остатоците на пестициди не ги надминуваат количините на пестициди определени во табелата од членот 4 на овој правилник.

Член 7

Прехранбените продукти во преработена состојба (готови производи) што содржат остатоци на пестициди во количини поголеми од дозволените во смисла на членот 4 на овој правилник, прехранбените продукти што не им одговараат на условите од членот 5 на овој правилник, како и прехранбените продукти од членот 6 на овој правилник за кои по соодветна обработка ќе се утврди дека содржат количини пестициди поголеми од дозволените — ќе се сметаат како штетни за здравјето и не смеат да се пуштаат во промет за човечка исхрана.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 мај 1969 година.

Бр. 1475/1
23 декември 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузниот совет за
здравство и социјална
политика,
др Никола Георгиевски, с. р.

Т А Б Е Л А

ЗА МАКСИМАЛНО ДОЗВОЛЕНИТЕ КОЛИЧИНИ ПЕСТИЦИДИ ВО ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ

Реден број	Хемиски назив	Хемиски состав	Максимално дозволена количина (толеранција) изразена во РРМ
1	2	3	4
1	АТРАЗИН	2-Етиламино-4-хлор-6-изопропиламино-1, 3, 5-триазин	0,1 зеленчук
2	АЗОДРИН	2-метилкарбамоил-метил винил диметил фосфат	0,1
3	БИНАПАКРИЛ	1,1 Диметил-акрилен естер на ДНБП киселина	0,3
4	БРОМОФОС	0-/4-бром-2,5-дихлор-фенил/-0,0-диметилмоноотио-фосфат	0,5 јаболка, црени, сливи и др., спанаќ 0,2 домати, морков и др. 0,1 краставици

1	2	3	4
5	ЦИНК ФОСФИД	Цинк фосфид	без резидуа
6	ЦИНК СУЛФИД	Цинк сулфид	40,0 сметано како цинк
7	DD	Дихлор пропен и дихлор пропилен	без резидуа
8	ДЕМЕТОН	смеса од 0,0-диетил-0-/2-етилтиоетил/-фосфоротиоати и 0,0-диетил-С-/2-етилтиоетил/фосфоротиоати	0,4
9	ДЕМЕТОН-МЕТИЛ	смеса од 0,0-диметил-0-/2-етилтиоетил/-фосфоротиоати и 0,0-диметил-С-/2-етилтиоетил/-фосфоротиоати	0,4
10	ДИАЗИНОН	0,0-диети...-0-[-2-изопропил-4-метилпиримидил-/6/-фосфоротиоат	0,5
11	ДИЕЛДРИН	1,2,3,4,10,10-хексахлор-6,7-епокси-1,4,4а,5,6,8,8а-окта-хидро-1,4,5,8-диметанафтален /ендо-ексо-изомер/ дифенил	0,003 млеко 0,125 производи од млеко (на содржина на маст) 0,2 месо (на содржина на маст) 0,05 зеленчук
12	ДИФЕНИЛ	Дифенил	30,0 агруми
13	ДИКОФОЛ	1,1,1-трихлор-2-хидрокси-2,2-бис/4-хлорфенил/-етан	0,5
14	ДИХЛОРФЛУАНИД	N [/дихлор-флуор-метил/-тио] N', N' -диметил-N-фенил-амид на сулфурна киселина	2,0 + 2,0 Диметиламино-сулфанилид — јаготки
15	ДИХЛОРВОС	Диметил-2, 2-дихлорвинил-фосфат	0,5
16	ДИМЕФОКС	N, N, N', N' -тетраметилфосфородиамидски флуорид	1,0
17	ДИМЕТОАТ	0,0-диметил-/N-метилкарбамоил-метил/-фосфоротиоат	0,5 1,0 маслинки за јадење
18	ДИНОКАП	2-/метилхептил-/4,6-динитрофенил кротонат	1,0
19	ДИТХИАНОН	1,4-дитиа-антракинон-2,3-дикарбонитрил	1,0
20	DDT	1,1,1-трихлор-2,2-бис-/4, хлорфенил/етан	0,005 млеко 0,2 производи од млеко (на содржина на маст) 1,0 други продукти
21	ДОДИНЕ	/Додецил-гванидин/-ацетат	1,0
22	ЕНДОСУЛФАН	6,7,8,9,10-10-хексахлор-1,5,5а,6,9,9а-хексахидро-6,9-метано-2,4,3-бензо/е/-диоксатиепин-3-оксид	0,5
23	ФЕНИТРОТ-ХИОН	0,0-диметил-0-/3-метил-4-нитро-фенил/-монотиофосфат	0,4 овошје и зеленчук
24	ФЕНКАПТОН	0,0-диетил-/2,5-дихлорфенил-тиометил/-фосфоротионат	1,0
25	ФЕНТИН (БРЕСТАН)	Трифенил калаен ацетат техн.	1,0 сметано како калај
26	ФЕНТИОН	0,0-диметил-0-/4-метилмеркапто-3-метил-фенил/-тиофосфат	0,5
27	ФИТХИОС Б 77 20 Е	N-моноетиламид-0,0-диметил-дитиофосфорил оцетна киселина	0,5
28	ФОЛПЕТ	N-/трихлор-метилтио/-фталимид	15,0
29	ФОРМОТХИОН	0,0-диметил-С-/3-метил-2,4-диоксо-3-азабутил/-дитиофосфат	0,1 овошје и зеленчук
30	ФОСФАМИДОН	Диметил-[1-метил-2-хлор-2-/диетилкарбамоил/-винил]-фосфат	0,5 јаболка 0,1 друго овошје, зеленчук и хмел
31	ФОСФОРОВО-ДОРОД	РН ₃	0,05 жита

1	2	3	4
32	ХЕКСАХЛОР-ЦИКЛОХЕКСАН ТЕХНИЧКИ	1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан	без резидуа
33	ХЕПТАХЛОР	1,4,5,6,7,8,8-хептахлор-3а,4,7,7а-тетрахидро-4,7-метаноинден	без резидуа
34	ХЛОРДАН	1,3,4,5,6,7,8,8-октахлор-2,3,3а,4,7,7а-хексахидро-4,7-метаноинден	без резидуа
35	ХЛОРФЕНВИН-ФОС	2-хлор-1-/2,4-дихлорфенил/-винил-диетил фосфат	без резидуа
36	КАРБАРИЛ	1-мафтил-N-метилкарбамат	3,0
37	КАПТАН	N-/трихлорметилтио/-1,2,3,6-тетрахидрофталимид	15,0
38	ЛИНУРОН	3-/3,4-дихлор-фенил/-1-метокси-1-метилуреа	0,1 зеленчук
39	ЛИНДАН	гама-1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан	0,005 млеко 0,2 производи од млеко (на содржина на маст) 0,1 жита 0,03 производи од жита 1,0 други продукти
40	МАЛАТИОН	0,0-диметил-C-[1,2-бис-/карбетокси/-етил]- фосфородитиоат	без резидуа млеко и јајца 0,5 овошје и зеленчук 3,0 жита 1,0 производи од жита
41	МАНЕБ-ЗИНЕБ КОМПЛЕКС	Манеб-Зинеб комплекс	3,0 овошје, зеленчук и грозје
42	МЕТИЛБРОМИД	Монобром-метан	50,0 сметано како бром
43	МЕТАМ	Натриум-N-метил-дитиокарбамат	без резидуа
44	МЕТАЛДЕХИД	Металдехид	10,0
45	МЕТХИДАТ-ХИОН	0,0-диметил-C-[2-метокси-1,3,4-тиадиазол-5-/4Н-онил-/4/-метил]-дитиофосфат	0,1
46	МЕТИЛАЗИН-ФОС	0,0-диметил-[3,4-дихидро-4-оксобензо /е/-1, 2,3-триа-зинил-/3/-метил]-фосфородитиоат	0,4 овошје, зеленчук, хмел, винова лоза
47	МЕВИНФОС	0-/2-метоксикарбонил-1-метил-винил/-0,0-диметил-фосфат	0,1 зеленчук и овошје
48	МЦПА	/4-хлор-2-метил-фенокси/-оцетна киселина	0,05 зеленчук
49	МЦПВ	4-/4-хлор-2-метил-фенокси/-бутерна киселина	0,1 зеленчук
50	МЦПП (МЕЦОПРОП)	2-/4-хлор-2-метил-фенокси/-пропионска киселина	0,05 зеленчук
51	НИНОМЕТИО-НАТ	6-метилхиноксалин 2—3 дитиокарбонат	0,4
52	ПАРАТХИОН	0,0-диетил-0-4-нитрофенил-фосфоротисат	0,5
53	PHORATE	0,0-диетил-C-/етилтиометил/ фосфоротитоат	без резидуа
54	ПРОМЕТРИН	2,4-бис/изопропил-амино-/6-метилтио-1,3,5-триазин	0,05 зеленчук
55	ОЛОВЕН АР СЕНАТ		без резидуа (не сметајќи ја природната содржина на арсен во продуктот)
56	СРЕДСТВА ВРЗ БАЗА НА БАКАР		15,0 сметано како бакар
57	СРЕДСТВА ВРЗ БАЗА НА СУЛ-ФУР		50,0 сметано како сулфур
58	СРЕДСТВА ВРЗ БАЗА НА ЖИВА		без резидуа

1	2	3	4
59	ТЕТРАДИФОН		1,0 листен и друг зеленчук, жита, краставици, грав, овошје, грозје, хмел
60	ТИОМЕТОН	0,0-диметил-/2-етилтиоетил/-фосфородитиоат	0,5
61	ТМТД (ТИРАМ)	Тетраметилтиурамдисулфид	3,0
62	ТОКСАФЕН	Хлориран камфен	0,4
63	ТРИХЛОРФОН	0,0-диметил-/2,2,2-трихлор-1-хидроксиетил/- фосфонат	0,5
64	ЗИНЕБ	Цинк-етилен-бис /дителиокарбамат/	5,0 тутун 3,0
65	ЗИРАМ	Цинк-диметилдителиокарбамат	5,0
66	2,4,5-Т	/2,4,5-трихлор-фенокси/-оцетна киселина	0,01 зеленчук

37.

Врз основа на членот 32 став 4 од Основниот закон за здравствениот надзор над прехранбените продукти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/65), Сојузниот совет за здравство и социјална политика пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИСПИТУВАЊЕ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ ВО ТЕКОТ НА НИВНОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ИСПИТУВАЊА

Член 1

Во Правилникот за условите и начинот на испитување на прехранбени продукти во текот на нивното производство и за начинот на водење евиденција за извршените испитувања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/68) во членот 4 став 1 на крајот на точката 3 точката се заменува со точка и запирака и по тоа се додава нова точка 4, која гласи: „4) ветеринари специјалисти по микробиологија.“

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 469
24 декември 1968 година
Белград

Претседател
на Сојузниот совет за здравство и
социјална политика,
др Никола Георгиевски, с. р.

38.

Врз основа на членот 57 став 1 точ. 2 и 3 од Основниот закон за спречување и сузбивање на заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64), Сојузниот совет за здравство и социјална политика пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА ЛИЦАТА ШТО ПРЕБОЛЕДУВАЛЕ ЦРЕВЕН ТИФУС, ПАРАТИФУС А ИЛИ Б, ЗАРАЗНО ТРУЕЊЕ СО ХРАНА ИЛИ ДИЗЕНТЕРИЈА

Член 1

Лице заболено од црвен тифус, паратифус А или Б, заразно труење со храна или дизентерија под-

лежи на здравствен преглед по завршеното лекување, заради утврдување дали излачува бацили на заразната болест што ја преболедувало.

Здравствениот преглед на лицето од ставот 1 на овој член го врши здравствената установа што го лекувала заболениот лице, и тоа пред да го отпусти таквото лице од лекување.

Член 2

Здравствениот преглед на лицето што преболедувало црвен тифус односно паратифус А или Б, опфаќа бактериолошки преглед на изметот, мочта и жолчката.

Здравствениот преглед на лицето што преболедувало заразно труење со храна или дизентерија, опфаќа бактериолошки преглед на изметот.

Член 3

Бактериолошкиот преглед на изметот и мочта земени од лицето што преболедувало црвен тифус односно паратифус А или Б, се врши три пати. Првиот бактериолошки преглед се врши по истекот на седум дена од денот на престанокот на лекувањето, а другите прегледи во растојание од најмалку два дена од денот на извршениот прв односно втор преглед. Бактериолошки преглед на жолчката се врши еднаш, и тоа по извршениот втор преглед на изметот и мочта.

Бактериолошкиот преглед на изметот земен од лицето што преболедувало заразно труење со храна или дизентерија, се врши три дена едноподруго по престанокот на клиничките знаци на болеста.

Здравствената установа што со извршениот здравствен преглед ќе утврди дека лицето по завршеното лекување излачува бацили на заразната болест што ја преболедувало, должна е за тоа да му поднесе пријава на надлежниот здравствен центар и извештај на општинскиот орган на управата за работите на санитарната инспекција надлежен според местото на живеењето на бацилоносителот.

Член 4

Лицата за кои со здравствениот преглед ќе се утврди дека постојано или повремено излачуваат бацили на црвен тифус, паратифус А или Б, заразно труење со храна или дизентерија, се сметаат како бацилоносители на тие заразни болести и подлежат на медицинска контрола сè додека врз основа на лабораториски наод не се утврди дека не излачуваат заразни бацили.

Член 5

Медицинската контрола на лицето за кое со здравствен преглед ќе се утврди дека е бацилоносител на црвен тифус односно паратифус А или Б, се состои од бактериолошки преглед на изметот, мочта и жолчката.

Бактериолошкиот преглед на изметот и мочта се врши еднаш месечно сè додека врз основа на три едноподруго добиени лабораториски наоди не се утврди дека лицето од ставот 1 на овој член не излучува бацили на заразната болест од која боледувало. Бактериолошкиот преглед на жолчката се врши по вториот едноподруго негативен лабораториски наод на столицата и мочта.

Медицинската контрола на лицето од ставот 1 на овој член започнува по истекот на триесет дена од денот кога е утврдено дека тоа лице е бацилоносител.

Член 6

Ако во рок од една година од денот на започнатата медицинска контрола на бацилоносителот на црвен тифус односно на паратифус А или Б не се добијат едноподруго три лабораториски наоди дека лицето не излучува заразни бацили, таквото лице се смета за хроничен бацилоносител и подлежи на понатамошна медицинска контрола која се состои од бактериолошки преглед на изметот и мочта и која се врши еднаш во шест месеци.

Член 7

Лицата за кои при епидемиолошките испитувања при појава на црвен тифус односно паратифус А или Б се посомнева дека носат бацили на тие болести, подлежат на медицинска контрола која се состои од бактериолошки преглед на изметот и мочта.

Ако за лицата од ставот 1 на овој член со здравствениот преглед се утврди дека носат бацили на црвен тифус односно паратифус А или Б, медицинската контрола на тие лица се врши на начинот пропишан во чл. 5 и 6 на овој правилник.

Член 8

Медицинската контрола на лицето за кое со здравствениот преглед се утврди дека е бацилоносител на заразно труење со храна се состои од бактериолошки преглед на изметот односно брисот од носот и грлото, зависно од лабораторискиот наод добиен при извршениот здравствен преглед врз основа на кој е утврдено дека тоа лице е бацилоносител.

Бактериолошкиот преглед на изметот односно на брисот од носот и грлото на лицето од ставот 1 на овој член се врши во растојание од најмалку 24 часа, сè додека врз основа на два едноподруго добиени лабораториски наоди не се утврди дека лицето не излучува бацили на заразно труење со храна.

Медицинската контрола на лицето од ставот 1 на овој член започнува најдоцна по истекот на пет дена од денот кога е утврдено дека тоа лице е бацилоносител.

Член 9

Медицинската контрола на лицето за кое со здравствениот преглед се утврди дека е бацилоносител на дизентерија се состои од бактериолошки преглед на изметот. Медицинската контрола и бактериолошкиот преглед се врши на начинот пропишан во ст. 2 и 3 од членот 8 на овој правилник.

Член 10

Медицинската контрола на бацилоносител од членот 4 на овој правилник ја организира и ја врши здравствената установа која, на предлог од надлежниот здравствен центар, ќе ја определи надлежниот општински орган.

Две или повеќе општини можат спогодбено да ја определат здравствената установа што ќе ја организира и врши медицинската контрола на бацилоносителите што живеат на нивната територија.

Член 11

Здравствената установа од членот 10 на овој правилник води евиденција за бацилоносителите на

определена територија. Оваа евиденција се води на образецот што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Ако бацилоносителот го промени местото на живеење односно престој, здравствената установа што над тој бацилоносител вршела медицинска контрола е должна за тоа, преку надлежниот општински орган на управата за работите на санитарната инспекција, да ја извести здравствената установа определена да врши медицинска контрола на бацилоносителите во местото на новото живеалиште односно престој на бацилоносителот.

Член 12

Лицата за кои со здравствен преглед до влегувањето во сила на овој правилник е утврдено дека излучуваат бацили на црвен тифус, паратифус А или Б, заразно труење со храна или дизентерија, подлежат на медицинска контрола според одредбите на овој правилник.

Медицинската контрола на лицата од ставот 1 на овој член ја вршат здравствениите установи определени во смисла на членот 10 од овој правилник.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1262

23 декември 1968 година
Белград

Претседател

на Сојузниот совет за здравство и социјална политика,
др Никола Георгиевски, с. р.

Датум _____

Буква _____

КАРТОН НА БАЦИЛОНОСИТЕЛОТ

Назив на причинителот (бацил) _____

Лични податоци:

Презиме, татково име и име _____

Ден, месец и година на раѓањето _____

Занимање _____ запослен кај _____

во местото _____ Општина _____ Република _____

Адреса на станот: место _____ улица _____

број _____ Општина _____ Република _____

Боледувал од: _____ од _____ до _____

Бацилоносноста утврдена на _____

Медицинска контрола врши _____

Дали бацилоносителот се занимава со приготвување јадења в куќи: да — не, вон куќа: да — не _____

Дали бацилоносителот работи со прехранбени продукти и каде _____

Дали членовите на домаќинството се занимаваат со продажба на прехранбени продукти и кои _____

Здравствени прилики в куќи: нужник има — нема; со јама — без јама; јама: прописна — непрописна; приклучен на канализација: да — не; одговара на хигиенскиот стандард: да — не; снабдување со вода: индивидуално — јавно; од водовод — цистерна — бунар — извор; хигиенски — нехигиенски; извор: саниран — несаниран.

Начин на отстранување на фекалии и други отпадоци

Губриште: бетонирано — ископано — наземи

Се преселил во (полна адреса) _____

Членови на домаќинството:

Име и презиме	Година на раѓањето	Сродство со бацилоносителот
---------------	--------------------	-----------------------------

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(Втора страна на картонот)

Датум	Број на лабораторискиот дневник	Резултати на бактериолошките прегледи				Забелешка
		измет	чов	жолка	брис	

Податоци за лицата заразени од бацилоносител:

Име и презиме	Година на раѓањето	Врска со бацилоносителот	Адреса
---------------	--------------------	--------------------------	--------

САНАЦИЈА

Потребно _____
Спроведено _____

39.

Врз основа на членот 57 став 1 точка 1 од Основниот закон за спречување и сузбивање на заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64), Сојузниот совет за здравство и социјална политика пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД НА ЗАПОСЛЕНИТЕ ЛИЦА ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗДРАВСТВЕН НАДЗОР

Член 1

Здравствениот преглед на лицата пред стапување на работа на места или работи на кои доаѓаат во непосреден допир со прехранбени продукти, опфаќа:

- 1) лекарски преглед;
- 2) земање материјали и преглед на измет на салмонели и шигели (бацилоносност);
- 3) земање материјали и преглед на измет на паразитите: *Enterobius (Oxyuris) vermicularis*, *Hymenolepis nana*, *Ancylostoma duodenale*, *Taenia solium* и *Taenia saginata*;
- 4) рендгенски преглед на белите дробови;
- 5) земање и преглед на крв на сифилис.

Член 2

Здравствениот преглед на лицата од членот 1 на овој правилник во текот на работниот однос (повремен здравствен преглед), опфаќа:

- 1) лекарски преглед, со посебен осврт врз евентуално прележаните заразни и паразитарни болести по извршениот последен здравствен преглед;
- 2) земање материјали и прегледи пропишани во точ. 2 и 3 на членот 1 од овој правилник;
- 3) други специјалистички прегледи — ако врз основа на лекарскиот преглед од точката 1 на овој член и на анамнестичките податоци земени од прегледаното лице се укаже потреба за вршење на такви прегледи.

Член 3

Здравствениот преглед на лицата пред стапување на работа односно во текот на работниот однос на работни места во производството или прометот на млеко и млечни производи, сладолед и други слаткарски производи, како и на приготвување храна во кујни, покрај прегледите од чл. 1 и 2 од овој правилник, опфаќа и преглед на брис од нос и грло на *Staphylococcus pyogenes*, *Escherichia coli* и *Proteus sp.*

Ако при здравствен преглед на лицето од ставот 1 на овој член се утврди постоење на *Staphylococcus pyogenes* или *Escherichia coli* во број помал од една третина од нормалната бактериска флора во носот и грлото, таквиот наод се смета за негативен и не претставува пречка за работа со прехранбени продукти.

Член 4

Здравствениот преглед на лицата пред стапување на работа во здравствена установа, во училиште или во друга установа за деца и младина до 13 години возраст, како и здравствениот преглед на лицата пред стапување на работа во установа или дуќан за давање хигиенска нега на населението, се врши заради утврдување дали тие лица боледуваат од активна туберкулоза, сифилис во заразен стадиум или трахома во заразен стадиум и опфаќа:

- 1) лекарски преглед;
- 2) рендгенски преглед на белите дробови;
- 3) земање и преглед на крв на сифилис;
- 4) други специјалистички прегледи — ако врз основа на лекарскиот преглед од точката 1 од овој член и од анамнестичките податоци земени од прегледаното лице се укаже потреба за вршење на такви прегледи.

Член 5

Здравствениот преглед на лицата од членот 4 на овој правилник во текот на работниот однос, опфаќа:

- 1) лекарски преглед, со посебен осврт врз евентуално прележаната активна туберкулоза на белите дробови, сифилис или трахома по извршениот последен здравствен преглед;
- 2) други специјалистички прегледи — ако врз основа на лекарскиот преглед од точката 1 на овој член и од анамнестичките податоци земени од прегледаното лице се укаже потреба за вршење на такви прегледи.

Член 6

Здравствениот преглед на лицата што подлежат на здравствен надзор пред стапување на работа и во текот на работниот однос, го вршат здравствените установи кои, на предлог од здравствениот центар, ќе ги определи надлежниот општински орган.

Дад или повеќе општини можат спогодбено да ги определат здравствените установи што ќе вршат здравствен преглед на лицата запослени на нивната територија.

Член 7

Резултатите од здравствениот преглед на лицата што подлежат на здравствен надзор се запишува

ваат во Здравствената книшка. Образецот на Здравствената книшка е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Здравствената книшка ја чува работната или друга организација односно работодавецот кај кого е запослено прегледаното лице.

Член 8

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1225/1

23 декември 1968 година
Белград

Претседател

на Сојузниот совет за здравство
и социјална политика,

др **Никола Георгиевски, с. р.**

(Прва страна на кориците)

ЗДРАВСТВЕНА КНИШКА

(Прва внатрешна страна)

Здравствена книшка

Рег. број на книшката _____

(Место и датум на издавањето на книшката)

(Потпис на лекарот)

(М. П.)

(Втора внатрешна страна)

Податоци за прегледаното лице

Презиме _____

Име _____

Место и година на раѓањето _____

Број на личната карта и место каде е издадена _____

(Трета внатрешна страна)

Реден број	Вид болест односно бацилоносност	Назив на здравствена установа што го извршила прегледот	Број на амбулантниот односно лабораторискиот дневник	Резултат на здравствениот преглед
1	Туберкулоза			
2	Сифилис			
3	Трахом			
4	Други заразни и паразитарни болести			
5	Бацилоносност			

Врз основа на извршените здравствени прегледи е утврдено дека _____ боледува —
(Име и презиме)

не боледува и дека излучува — не излучува бацили на разните болести определени во членот 31 од Основниот закон за спречување и сузбивање на заразни болести*). Според тоа, прегледаното лице ги

исполнува — не ги исполнува пропишаните посебни здравствени услови за работа*).

(Место и датум на прегледот)

(Потпис на лекарот)

(М. П.)

*) непотребното да се прецрта

(Четврта, петтата, шестата, седмата, деветтата и десеттата внатрешна страна со текстот како на третата внатрешна страна)

40.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премија за волна во 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 30/68), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРЕМИЈА СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ВОЛНА ВО 1968 ГОДИНА

1. Во Наредбата за начинот и постапката за остварување премија според Одлуката за определување премија за волна во 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр 46/68) по точката 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„3а. За количините, мерино волна и полумерино волна што Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи ги откупила во периодот од 25 јули до 31 декември 1968 година, корисниците на премијата ја остваруваат премијата со поднесување кон барањето за премија купопродавен договор, сертификат од точката 3 под 5 од оваа наредба и пресметка на премијата.“

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-441/1

14 јануари 1969 година
Белград

Сојузен секретар за
стопанство,
др **Борисов Јелиќ, с. р.**

41.

Врз основа на членот 11 став 4 од Законот за Тарифата на сојузниот данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 57/65, 4/66, 28/66, 52/66, 5/67, 18/67, 31/67, 24/68, 30/68, 45/68 и 55/68), Сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ШТО СЕ СМЕТА КАКО МЕБЕЛ ВО УГОСТИТЕЛСТВОТО ЧИИ НАБАВКИ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ СОЈУЗЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ

1. Во Наредбата за определување што се смета како мебел во угостителството чии набавки се ослободени од плаќање сојузен данок на промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/66) во точката 1 по зборовите: „751-47 Метални клупи“ се додаваат зборовите:

„752-11 Лустери

752-12 Лустери помали и ламби за на маса

752-13 Ламби за на маса

- 753-11 Килими (теписи) шпагат, кокос и слично
 753-12 Килими (теписи) букле волнени
 753-13 Килими (теписи) перзери
 753-21 Завеси од кадифе
 753-22 Завеси тантелени“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4-1183/1
 20 јануари 1969 година
 Белград

Сојузен секретар
 за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

42.

Врз основа на членот 84 став 2 од Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/65), државниот секретар за народна одбрана донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ АРБИТРИ НА ВОЕНАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА ЗА 1969 ГОДИНА

За арбитри на Воената стопанска арбитража при Државниот секретаријат за народна одбрана за 1969 година се именуваат:

- 1) Петровиќ Душан, полковник на правната служба во Државниот секретаријат за народна одбрана, кој истовремено се определува и за заменик-претседател на Воената стопанска арбитража;
- 2) Раичевиќ Перо, полковник на правната служба во Државниот секретаријат за народна одбрана, кој истовремено се определува за заменик-претседател на Воената стопанска арбитража;
- 3) Антонијевиќ Слободан, генерален директор на претпријатието „Гранекспорт“, Белград;
- 4) Ангелковиќ мр Миодраг, санитетски полковник во Државниот секретаријат за народна одбрана;
- 5) Будисављевиќ Момчило, генерален директор на претпријатието „Југотехна“, Белград;
- 6) Фијавж Франьо, генерален директор на претпријатието „Словенија Садје“, Љубљана;
- 7) Хочевац Владислав, дипломиран инженер, технички мајор во Државниот секретаријат за народна одбрана;
- 8) Јовановиќ Миодраг, потполковник на финансиската служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;
- 9) Каназаревиќ Александар, советник во правната служба на Советот за економски односи со странство на Сојузната стопанска комора;
- 10) Кафеџиски Влажо, полковник на финансиската служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;
- 11) Константиновиќ Глигорие, помошник-директор на претпријатието „Вардар“ експорт-импорт, Скопје;
- 12) Лакиќ Урош, потполковник на финансиската служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;
- 13) Лазарујка Жарко, дипломиран инженер, технички полковник во Државниот секретаријат за народна одбрана;
- 14) Лупшиќ др Горѓе, секретар на Надворешнотрговската арбитража на Сојузната стопанска комора;
- 15) Мекјавиќ Алекса, комерцијален директор на Јадранската слободна пловидба, Сплит;
- 16) Милиќ Радомир, дипломиран инженер, полковник на градежната служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;
- 17) Муфтиќ Исам, интендатски полковник во Државниот секретаријат за народна одбрана;

18) Омахен Иван, дипломиран инженер полковник на градежната служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

19) Суџиќ Лазар, дипломиран инженер, советник во Секретаријатот за шумарство и дрвна индустрија на Сојузната стопанска комора;

20) Сепковиќ др Зденко, директор на Деловното здружение на текстилната и памучната индустрија, Љубљана;

21) Шмигматор Јурај, директор на претпријатието „Воке“, Загреб;

22) Шнајдер Златко, директор на извозното претпријатие „Кемикалија“, Загреб;

23) Шулигој Цирил, полковник на финансиската служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

24) Тарановски Трајко, потполковник на финансиската служба во Државниот секретаријат за народна одбрана;

25) Темали Рикард, дипломиран инженер службеник во Државниот секретаријат за народна одбрана;

26) Живановиќ Небојша, дипломиран инженер, технички полковник во Државниот секретаријат за народна одбрана.

Бр. 44/69
 16 јануари 1969 година
 Белград

Државен секретар
 за народна одбрана
 Генерал-полковник,
Никола Љубичиќ, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уставните амандмани, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/68, се поткраднале долу наведените грешки, та, врз основа на членот 250 став 3 од Деловникот на Сојузната скупштина, се дава

ИСПРАВКА

НА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ

1. Во Амандманот VIII точка 2 став 4 во вториот ред озгора наместо зборовите: „и на“ треба да стојат зборовите: „и за“, а во ставот 5 во првиот ред озгора наместо зборот: „избрани“ треба да стои зборот: „избирани“.

2. Во Амандманот IX точка 5 пред текстот на ставот 4 треба да се стави број: „6.“.

Од Генералниот секретаријат на Сојузната скупштина, Белград, 22 јануари 1969 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за условите и начинот на плаќањето на извозот и увозот на стоки во рамките на определените меѓународни саемски компензациони аранжмани, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/68, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА СТОКИ ВО РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ МЕЃУНАРОДНИ САЕМСКИ КОМПЕНЗАЦИОНИ АРАНЖМАНИ

Во точ. 1 и 2 став 2 наместо зборовите: „Алпа-Адриа“ треба да стојат зборовите: „Алпе-Адриа“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 16 јануари 1969 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за начинот на составување на завршната сметка на органите на управата за 1968 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/68, се поткраднаа долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА 1968 ГОДИНА

Во точката 11 став 1 наместо зборовите: „образецот В“ треба да стојат зборовите: „образецот V“.

Во точката 14 став 2 во одредбата под 4 наместо зборовите: „остварена дополнителна работа“ треба да стојат зборовите: „работа подолга од полно работно време“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 20 јануари 1969 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за водење статистика за извршувањето на казните лишување од слобода и на воспитната мерка упатување во воспитно-поправен дом, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/69, се поткраднаа долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА ВОДЕЊЕ СТАТИСТИКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА КАЗНИТЕ ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА И НА ВОСПИТНАТА МЕРКА УПАТУВАЊЕ ВО ВОСПИТНО-ПОПРАВЕН ДОМ

Во точката 20 став 2 во четвртиот ред одозгора наместо зборот: „изработуваат“ треба да стои зборот: „изработува“.

Во обрасците ИК-1 до ИК-16 и на образецот ИК/ос вертикалните линии што ги ограничуваат колоните треба да бидат отпечатени до долната хоризонтална рабна линија на образецот, а хоризонталните линии што ги ограничуваат рубриките треба да бидат отпечатени до десната вертикална рабна линија на образецот.

Во образецот ИК-10 во претколоната во тринаесеттиот ред одоздола наместо зборовите: „чл. 51.252 и 253 од КЗ“ треба да стојат зборовите: „чл. 251, 252 и 253 од КЗ“.

Во заглавјето на образецот ИК-11 во колоните 6 и 16 наместо зборот: „вискоквалификувани“ треба да стои зборот: „квалификувани“.

Во образецот ИК-12 во претколоната во последниот ред наместо зборовите: „Висока школа“ треба да стојат зборовите: „Виша школа“.

Во насловот на образецот ИК-14 по зборот: „установи“ треба да се додаде сврзникот: „и“.

Во заглавјето на образецот ИК-15 вертикалната линија што ги одвојува колоните под заеднички назив: „на полнолетни лица“ од колоните под заеднички назив: „на малолетни лица“ погрешно е отпечатена зад колоната 10, а треба да стои зад колоната 14.

Од Сојузниот секретаријат за правосудство, 21 јануари 1969 година, Белград.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 48 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65 и 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува Димитар Бојковски од функцијата потсекретар на Сојузниот извршен совет со 31 јануари 1969 година.

Б. бр. 1
16 јануари 1969 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за примерни заслуги и уметност во работата на развивањето постојан полет заради остварување на поставените задачи во единиците со кои раководат, како и за создавање услови за постигање на исклучително добри успеси во своите единици и установи

за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

санитетски пуковници: Арнери Шимуна Винко, Арсић Лазара Богољуб, Ђурчић Лазара Милован, Хенеберг Гезе Ђорђе, Јовановић Трифуна Љубомир, Кичић Михаила Мисљуб, Мићић Саве Ратибор, Стаменковић Зафира Петроније, Суша Саве Свето, Тошић Видана Станимир, Вулетић Фране Владимир;

санитетскиот потполковник: Саболић Стјепана Маријан;

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

санитетските полковници: Бранкован Ивана Константин, Лукић Љубише Милан, Михайловић Јована Миодраг, Ножић Арифа Салко, Панајотовић Љубомира Драгомир, Покрајчић Божицара Михаило, Поповић Марка Ђорђе, Ранисављевић Милана Боровице;

санитетските потполковници: Бачић-Грлица Франка Анте, Ѓирић Божицара Десимир, Димитров Константина Димитрије, Ѓуровић Новака Босилка, Јовићевић Милете Миланко, Мутаповић Милете Нада, Николић Димитрија Божицар, Остојић-Богдановић Стојана Богданка, Романо Јуре Маринка, Седмаков Бранка Миодраг;

ветеринарскиот потполковник: Витошевић Милана Владета;

санитетскиот потполковник: Вукосављевић Стевана Рајко;

пешадискиот мајор: Чанковић Ђуре Дане;
мајорот на финансиска служба: Чоловић Јована Рајко;

санитетските мајори: Ђорђевић Исидора Љубиша, Јегдић Саве Ковиљка, Јовановић Душана Љубомир, Јовановић Драгутина Видан, Коддар Небојше Веселин, Манојловић Живана Душан, Митровић Ђорђија Јелена, Петровић Миладина Милан, Петровић Саве Зоран, Станковић Богдана Драгољуб; Жупанец Хелене Алберт;

пешадискиот мајор: Комненовић Ристе Арсен;
интендантскиот мајор: Шешлија Марка Душан;
мајор на финансиска служба: Затлер Антона Јанез;

санитетските капетани I класа: Чудић Милана Јанко, Ивковић Радоја Живорад, Крстић Живојина Живојин;

пешадискиот капетан I класа: Лешић Влајка Реља;

санитетските капетани I класа: Миловановић Добросав Слободан и Рајковић Милоша Родољуб;
пешадиските капетани I класа: Робовић Секуле Радоман и Страхиња Ђуре Мило;

санитетскиот капетан I класа: Топалов Живана Васо;

пешадискиот капетан I класа: Живковић Рајка Миодраг;

техничкиот капетан I класа: Жунић Милоша Ненад;

санитетскиот воен службеник III класа: Кесић Јована Анка;

за примерна работа на развивањето полет за остварување на поставените задачи, како и покажување на старешинските и војничките особини што им служат за пример на другите

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

санитетските поручници: Ањелић Марка Радивоје и Нешов Лазара Борис;

санитетскиот потпоручник: Шпановић Ђуре Никола;

санитетски воени службеници VI класа: Ивковић Радивоја Вера, Јовановић Радише Љубица, Вучковић Драгољуба Надежда;

санитетскиот воен службеник VII класа: Лазаревски Жиравец Настаса Велинка;

санитетскиот воен службеник VIII класа: Дамјановић Душана Анка;

техничкиот заставник: Илић Светозара Јовиша;

санитетскиот заставник: Костић Милутина Предраг;

заставниците на административна служба: Николић Стојана Петар и Златковић Петра Миљивоје;

интендантскиот постар водник I класа: Миличевић Живојина Будимир;

санитетскиот постар водник I класа: Недељковић Младена Милорад;

санитетските постари водници: Марковић Зафира Драгољуб и Поповић Војислава Момчило;

водникот I класа на административна служба: Вукотић Боривоја Миодраг;

за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛЈА ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

интендантскиот постар водник I класа: Баткић Мане Јусо;

морнаричкотехничкиот постар водник I класа: Станковић Драгутина Милан;

пешадискиот постар водник I класа: Вучетин Живана Милорад;

санитетските постари водници: Иванишевић Рајка Милан, Кнежевић Стеве Ђорђе, Пејчић Спасоја Мирослав.

Бр. 177

22 декември 1967 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги во изградбата и јакнењето на оружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за особени успеси во раководењето со воените единици, во нивното зацврстување и оспособување за одбрана на независноста на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО ЗЛАТНА СВЕЗДА

Чумбелик Јоакима Неро, полковник за врска; Ђого Тетка Петар, полковник на оклопни единици; Ивановић Марка Велизар, пешадиски полковник; Лутовац Вука Милутин, полковник на оклопни единици; Невајда Јована Мирко, пешадиски полковник; Одовић Рада Чедомир, пешадиски полковник; Пуцар Стевана Миљкан, пешадиски полковник; Радовановић Милоша Живорад, технички полковник; Вулетић Томе Рашко, пешадиски полковник; Алексић Ђорђа Мирко, артилериски потполковник; Ђупурдија Симе Миле, пешадиски потполковник; Џипковић Мартина Владо, инженерски потполковник; Гргуревић Ивана Тонко, пешадиски потполковник; Миланковић Симе, Миладин, потполковник на саобраќајна служба; Пуцар Ђуре Милош пешадиски потполковник; Тодоровић Милована Добривоје, потполковник на оклопни единици; Глидић Стевана Десимир, пешадиски мајор.

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Чучак Милана Јово, пешадиски потполковник; Хаџи-Нешић Петра Марко, санитетски потполковник; Кастревец Франца Стане, пешадиски потполковник; Крстевски Ивана Иван, пешадиски потполковник; Лажетић Луке Ањелко, интендантски потполковник; Маројевић Илије Бранко, пешадиски потполковник; Миљивојевић Васе Милорад, потполковник на оклопни единици; Мутић Лазара Душан, пешадиски потполковник; Пешевски Акимов Борис, пешадиски потполковник; Прличковски Петре Киро, потполковник за врска; Ранчић Ђорђа Божидар, санитетски потполковник; Сунајко Дмитра Душан, артилериски потполковник; Трифуновски Петре Кручо, инженерски потполковник; Вуковић Вељка Светозар, пешадиски потполковник;

Абрамовић Бошка Војин, пешадиски мајор; Атанасовски Дарина Душко, пешадиски мајор; Чишиновски Тасе Ацо, мајор за врска; Ђулибрк Миће Станко, артилериски мајор; Денчић Уроша Боровоје, артилериски мајор; Џеџина Марка Анте, пешадиски мајор; Ђукић Петра Војислав, артилериски мајор; Гогић Радула Видак, артилериски мајор; Голац Ивана Иван, пешадиски мајор;

Гудељ Шћепана Божо, мајор на оклопни единици; Илић Лазара Александар, артилериски мајор; Илић Јордана Властимир, пешадиски мајор; Јајац Антона Стипе, мајор за врска; Јанковић Стамена Милорад, мајор за врска; Јовановић Милисав Вељко, пешадиски мајор; Клемпић Алије Омер, артилериски мајор; Крстевски Ристов Трајко, артилериски мајор; Крстић Димитрија Витомир, пешадиски мајор; Кулић Трипе Чедомир, мајор за врска; Лабус Николе Мирко, артилериски мајор; Јалић Миливоја Александар, воздухопловнотехнички мајор; Љуцић Реџепа Ахмед, пешадиски мајор; Љумовић Василија Радојица, пешадиски мајор; Марјановић Јована Владо, технички мајор; Матић Драгутина Саво, технички мајор; Милетић Богдана Миодраг, санитетски мајор; Миливојевић Драгомира Благоје, мајор на оклопни единици; Милун Јосипа Срђан, мајор на административна служба; Миндеровић Милића Милорад, пешадиски мајор; Мирковић Богдана Вељко, технички мајор; Мишљеновић Николе Љубомир, пешадиски мајор; Недељковић Милоша Благоје, санитетски мајор; Негревски Нове Саво, мајор на финансиска служба; Немет Ђуре Јосип, технички мајор; Нешић Манојла Богосав, пешадиски мајор; Николић Михајла Миодраг, пешадиски мајор; Новаковић Милоша Душан, технички мајор; Павићевић Перише Живко, технички мајор; Петровић Јанка Никола, мајор на оклопни единици; Пилиповић Триве Славко, пешадиски мајор; Работег Ивана Анте, пешадиски мајор; Ружичић Милана Милован, мајор за врска; Самарџић Драга Милорад, пешадиски мајор; Савић Ненада Велисав, мајор на административна служба; Савовски Марка Василије, технички мајор;

Бр. 169
22 декември 1967 година
Београд

Претседател
на Републиката
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

23. Одлука за утврдување на износот за кој се зголемуваат личните доходи и надоместоците на личните доходи на членовите на Сојузниот собор и на функционерите — — — — — 109
24. Уредба за дополненија на Уредбата за остварување на правата на лицата одликувани со Орденот на народен херој, со орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, со орденот Бел орел со мечеви и со Златната медалка на Обилик — — — — — 109
25. Одлука за организацијата и работата на Протоколот на Сојузниот извршен совет — — — — — 109
26. Одлука за производствена кооперација која се смета долгорочна — — — — — 110
27. Одлука за Програмата на употребата на средствата предвидени со сојузниот буџет за 1969 година за геолошко-рударски истражувачки работи — — — — — 111
28. Одлука за продолжување на важењето во 1969 година на Одлуката за височината на износите до кои овластените банки можат во 1968 година да користат кре-

- дители во странство и да бидат гарант по кредитни работи со странство — — — — — 112
29. Одлука за утврдување дополнителен износ на глобална девизна квота за 1969 година на работните организации за одржување и ремонт на земјоделски машини, трактори и опрема во земјоделството од увоз — — — — — 112
30. Одлука за измени на Одлуката за трансферот на побарувањата во динари на странски лица и домашни лица со живеалиште во странство — — — — — 113
31. Одлука за условите под кои претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај можат да користат определен процент од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница — — — — — 113
32. Одлука за посебниот основен контен план на посебните обрасци на билансот за осигурителните организации — — — — — 113
33. Решение за определување на постојаниот граничен премин Стрезимировци за меѓународен друмски сообраќај — — — — — 132
34. Решение за определување на Сојузниот завод за статистика за работа на класификации на дејностите, производите и занимањата — — — — — 132
35. Правилник за начинот на составување на завршната сметка на фондвите и на средствата за инвестиции во стопанството на општествено-политичките заедници за 1968 година — — — — — 132
36. Правилник за максимално дозволените количини на пестициди во прехранбени продукти — — — — — 150
37. Правилник за дополнение на Правилникот за условите и начинот на испитување на прехранбени продукти во текот на нивното производство и за начинот на водење евиденција за извршените испитувања — — — — — 153
38. Правилник за начинот на вршењето здравствен преглед на лицата што преболедувале црвен тифус, паратифус А или В, заразно труење со храна или дизентерија — — — — — 153
39. Правилник за начинот на вршење здравствен преглед на запослените лица што подлежат на здравствен надзор — — — — — 155
40. Наредба за дополнение на Наредбата за начинот и постапката за остварување премија според Одлуката за определување премија за волна во 1968 година — — — — — 156
41. Наредба за дополнение на Наредбата за определување што се смета како мебел во угостителството чии набавки се ослободени од плаќање сојузен данок на промет — — — — — 156
42. Решение за именување арбитри на Воената стопанска арбитража при Државниот секретаријат за народна одбрана за 1969 година — — — — — 157
- Исправка на Уставните амандмани — — — — — 157
- Исправка на Одлуката за условите и начинот на плаќањето на извозот и увозот на стоки во рамките на определените меѓународни саемски компензациони аранжмани — — — — — 157
- Исправка на Упатството за начинот на составување на завршната сметка на органите на управата за 1968 година — — — — — 158
- Исправка на Упатството за водење статистика за извршувањето на казните лишување од слобода и на воспитната мерка упатување во воспитнопоправен дом — — — — — 158